



2015

:	6
	10
1.	10
1.1. Програмски надзор	10
1.2. Почитување на професионалните стандарди и говорот на омраза	18
1.3. Административен надзор	21
1.4. Следење на обврската за плаќање на надоместокот за доволата за телевизиско или радио емитување	23
1.5. Стручен надзор	23
2.	25
2.1. Програмски надзор	25
2.2. Следење на обврската за наплата на годишниот надоместок за надзор	28
3.	28
3.1. Програмски надзор	28
4.	29
5.	30
6.	32
6.1.	33
6.1.1. Изречени мерки – опомена	33
6.1.2. Покренати прекршочни постапки	36
6.1.3. Одземени дозволи за телевизиско и радио емитување	37
6.1.4. Бришење од регистарот на радиодифузери	37
6.2.	37
6.2.1. Изречени мерки - опомена	37
6.3.	38
6.3.1. Изречени мерки – опомена	38
6.3.2. Покренати прекршочни постапки	38

2013 – 2017	38
1.	
2016 – 2018	38
2.	40
3.	41
	41
1.	41
1.1. Подзаконски и други акти во врска со работењето на радиодифузерите	41
1.2. Подзаконски акти во врска со работењето на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи	42
1.3.	42
1.4. Измени на претходно донесени подзаконски акти	43
	44
1.	44
2.	2014 45
3. Анализа на структурата на вработените во радиодифузната индустрија според работни места, образование, пол и статус	45
4.	45
5.	46
6.	46
8.	
	47
9.	47
10.	47
11.	48
12.	49
13.	49
14.	49

15.		50
V.		51
1.	/	51
2.	/	52
3.		53
VI.		53
VII.		54
1.		54
2.		55
3.		58
4.	,	58
5.	,	59
5.1.		59
5.2.	,	60
6.		61
7.		62
8.		62
9.		63
VIII.		63
1.		63
2.		66
3.	(ISO 9001:2008)	66
IX.		67
X.	,	68
1.		68
3.		69
4.		69
5.		69
6.		70

7.					70
8.					71
9.					71
XI.					71
1.					-
		(ERGA),	(EPRA),		
				(MNRA)	71
2.					73
3.					75
					75
1.	2015	-		2016	75
2.			-		75
2.1.	2009				75
2.2.	2011				76
3.					77
4.					78
5.					78
XIV.					78
XV.	-				81
ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ВРШЕЊЕ ПРОГРАМСКИ НАДЗОР ЗА 2015 ГОДИНА					104
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН ЗА 2015 ГОДИНА И ГОДИШНА СМЕТКА СО РЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ, РАСХОДИ, ПОБАРУВАЊА И ОБВРСКИ ЗА 2015 ГОДИНА					99
					117

ВОВЕД

8

147 , : 200 , 90
, 136 , 24
(244, 223 - , 14)).

2018, 2013, 2017, 2016

2015, 20

2014,

12 (2015,

(,).

(,).

888

2016,

(ISO:9001:2008)

2015

()

1.

1.1.

2015

200

, , : , , , , , / () () , () , () .

2015

2015

2015

2014

77,

(50), (97).

30 (99 4), 2

2

2014

30

(1)

(2)

: 24

5,

3

- 40%

(50%

),

: 24

(64),

:

-

5

(50 3)

: 1, 2,

5,

5

3

(55)

,

5,

5

;

(99) -

(52)

,

:

5,

77,

(1)

50%

(92 5),

(

54,

98)

92), 92), (50, 64, 92), 5 (50, 55, 64, (50, 52, 64, (50, 52, 55, 92) (97).

64).

2014

2014 3, 5, 5, 24 2014 : 1, 2015

”

“

2015

2016

92 (4, 5 6) - / /

: (1)

(2)

3 : 24 24 5, 7 19 (92 6).

92 1 14 -

, : 2, 5 3.
2.

97 2 , .

ù
(50 3), : 1,
2, 5 , 3,

/ (55 5 7),
5 , .

52.

(61 1 1, 2 8), -

, 2, : 1, -

92

30 (99 4),
(99 9)

(100 1).

50 3),

(64 1).

8 / -

: (- 98 1),
(1) (

- 54 - 92 5 7), (5).

24

48

).

(

/

2

1

:

1,

2,

6).

(64 1),

(99

, 2

3.

:

1,

50

3 -

64

(15 21)

24 ,

92 6 -

7 19 .

“ ”

61 1 3

24 , 5 : 1, 2, 3 - , , 5,
24 , - , . 1, 5
- (50 3),
(54).

77,
5. , 5
(

64).

5 ,
92, : 1, ; , , ,
2, .

40%

.
,
,
.
.
3
(64),
.
92 4 6 -
, (1) (2)
, , 24 , , 5, 5 , 3, : ,
- , 6 92,
- 7 19
-
92 1 14,
: 24 , 3, , , ,
24 ,
7 19 .

40%

(Islamic Republic of Iran Broadcasting), :

61 1 2, 3, 6 9

,
, -1, ()
(). 40% (1 92 15).

, 5
, 64
, 92 1 14,
,
.

2015

, :
(),
40%
/ - /

92 14, 40%

7 19

, 48, 61

ù 21 - 61 1 3 -

1.2.

2015

, . - . 61
(, -),

111

()
110

48
(4)

2013 – 2017.

”

“ (

2014 ,).

() (.01-3905/1 23.07.2014)

2015 , 61 48

61

” 61 1 1, 2 8 - ”

3, - 61 1

(Islamic Republic of Iran Broadcasting),

61 1 2, 3, 6 9

61 1 3 - 21 -

48

24 ” ” 48

(53). 48,

” “)

” “ (.03-7078/2 29.12.2015).

15

(.01-580/1 23.01.2015).

1.3.

2015)

90

(,
2015 .

()

(

).

1. , , , , , 2,

1, , , , 2, :

, , , , , , ,

51

1,

2,

1.

2, 3,

2, , 24 , - , , , 5, 5 , , 1, 3,

3 51,

1,

1 -

-

(2)

(3)

5, 77

，
：
，
： ()，
1
()，
(51)。
51
1，
51
： (2) (3)
(3) (2)
2015
31
/
2015 15
(31) 135
45

2015 ,
(30)
-
(31) 135

-
45

2016

1.4.

80 ,

27

15 23
, 21

1.5.

147

2.

2.1.

2015 , 136 ,
129 ,
31 (24 ,
) .
:
, - , - , - .
141, :
, , , -69 .
, , - .
(, .)
64 2 ,
,
20% .
(141 64 2.),
,
,
,
,
2016 .

-
, x TV.
,
(50) (49), (60).

4.

2015 24
,
, 15 2
(, 14 1)
, 15 2 2015
(,) 31
, 15
, 14 1

13

30

29

, (),

30 .

14 1

2015
30

14 1

5.

2015 ,
38

(),

43 ,

90

06.10.2015). 07.09.2015 ,

.38/2014), ”

“

2011

4

38

77

39

73.12 -

43
45

2

2014

196

3

77

77

77.

, “... , 39 1
5

“
175 , 39
6.

4 , 6 1
,

, , , 23 :
• ;
• ;
• ;
•

27 , 6, 7, 14
15 23 1 ,

244 , : , 2015 , ,

- o 223 (137 , 20 66);¹
- o 14 (11);²
- o 3
- o .⁴

6.1.

6.1.1. -

2015 137 - , :

- o 15 (14);
- o 15 3 ;
- o 15 -

1

2 2015 " (.1). "

3 " (.2). 2014 2015 /

4 2015 " (.3). " - /

" - 2015 " (.4).

50 3

5, :

•

(16

);

•

(17

);

•

(16 17

);

•

(19 22

);

•

(19

);

•

(22

).

○

(52

);

○ 30
1

(51

);

○

53 2

);

(

○

(54 1

);

○

(54 5

);

○

–

(55 5 7

);

5

- 64
 - :
 - (64 1);
 - (64 1 64 3);
 - ,
 - ,
 - (64 3);
- 45 92
 - 36 : 40%
 - 07.00 19.00 (92 1 14);
 - 50%
 - 07.00 19.00 (92 2 14);
 - /
 - , 50% (92 4 50%);
 - / - 50%
 - 5 / (92);
 - 07.00 19.00 (92);
 - 6 /
 - / - 40%
 - 15 / (92);

- (97 2);
- /);
- (98 1);
- 99 2 15 ();
- 30 (99 4);
- 6 (99);
- - 90 (99 9);
- 12 (100 1).

6.1.2.

, 12 15 ()

, () ,

, 92 8 9 (

07.00 23,00 , 25

) 92 2 (

50%

).

6.1.3.

1 – / 80 5),

1 08-611 18.03.2015

6.1.4.

o

398 03.03.2015)

(80 5

(.08-

o

2);

(85 1

o

2);

(85 1

o

(85 1 2);

o

(85 1 2);

o

(85 1 2).

6.2.

6.2.1.

2015

20

14 1 , ()
 ; :
 ; , , .

6.3.

6.3.1.

— , 66 —
 :
 ○ 62 (141),
 ○ 64 2 (, , , 20%).

6.3.2.

2015 , 26 , 141,
 . 11 , , 15 , ()

2017 2013 –

1.

2016 – 2018

, 28- 10 2015 ,

2016 – 2018.

2 17 .

,

,

:

,

.

(2013 – 2017),

26 2

,

”

“

”

,

,

“ (26 3).

,

().

,

().

”

“

,

.

, 2016

.

24 2015

—

.

—

,

”

“

1 – 2009.

,

—

,

,

,

,

,

,

Literacy”)

, (“A Journey to Media

5

,

,

.

?“ (‘‘Wo ist Klaus?’’),

Klicksafe.de,

31 2016

<http://surfajbezbedno.mk>

(A Journey to Media Literacy Episode 2 - Awareness: What am I doing?),

2016

5.

2.

39-

11.12.2015

2005

2013 – 2017,

31

2014

20

2015

(, ,) .

, , ,

3.

21 18 2015 ,

, ,

— —

” ... “ 3

, , 30 15 ,

— .

” “, 15 2015

1.

20 2015 ,

1.1.

, :

-
-
-
-
-
-

;

;

;

;

.

1.2.

2015

, :

-
-

e e

.

1.3.

, :

,

-
-
-
-
-
-
-

;

;

;

;

;

,

;

- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;

1.4.

2015

2014 2015

- ;
- ;
- 3 ;
- .01-3802/1 17.07.2014 .01-4886/1 07.10.2014 ;
- .01-3636/1 08.07.2014 ;
- .01-3635/1 08.07.2014 ;
- .01-1879/1 12.03.2015;
- .01-5774/1 21.11.2014 ;
- .01-3601/1 21.05.2015
- .01-579/1 23.01.2015 ;

- ,
- .01-1063/1 11.02.2015 ;
- (.01-2761/1
06.04.2015);
- ,
- .01-6582/1 27.12.2014 ;
- .01-1880/1 12.03.2015 ;
- .01-1880/1 12.03.2015 .01-5504/1
18.09.2015 ;
- .01-3844/2 29.12.2015
- .01-3844/1 08.06.2015
- .01-2760/1 06.04.2015
- 2015 -
- (.01-2408/1 30.03.2015).
- 2016 .

1.

2015 ,

”
“

”

“

“6

23-

02-

1.200 CATI (16),

2. 2014

2015 , 2014 7 ,

(,).

3.

2014 8

),

4.

2014 9

7

2014

[http://avmu.mk/images/Analiza na pazarot na AVMU za 2014 godina.pdf](http://avmu.mk/images/Analiza_na_pazarot_na_AVMU_za_2014_godina.pdf)

8

2014

[http://avmu.mk/images/Analiza na strukturata na vrabotenite vo audio i audiovizuelniot mediumski sektor vo 2014 godina.pdf](http://avmu.mk/images/Analiza_na_strukturata_na_vrabotenite_vo_audio_i_audiovizuelniot_mediumski_sektor_vo_2014_godina.pdf)

9

2014

[http://avmu.mk/images/Analiza na struktura na vrabotenite spored etnicka pripadnost vo audiovizuelniot mediumski sektor vo 2014 godina.pdf](http://avmu.mk/images/Analiza_na_struktura_na_vrabotenite_spered_etnička_pripadnost_vo_audiovizuelniot_mediumski_sektor_vo_2014_godina.pdf)

2014

(, , , , , , ,)
2012 , 2011 .
5.

10
2014
,
2015
,
(),

6.
2015 ,
2014

7.
,

10
:
http://www.avmu.mk/images/Analiza_na_povedenite_upravni_sporovi_protiv_odlukite_na_Agencijata_vo_p_erioid_od_januari_do_dekemvri_2014g.pdf

8.

30 2014 2015 01 31
2015 11, 01
12.

9.

2014 2015
()

10.

2015

11

http://www.avmu.mk/images/Analiza_na_site_prezemeni_merki_od_strana_na_Agencijata_vo_periodot_od_1_juli_do_31_dekemvri_2014g.pdf

http://www.avmu.mk/images/Analiza_na_site_prezemeni_merki_od_strana_na_Agencijata_protiv_radiodifuzerite_pecatenite_mediumi_OJEKM.pdf

2015 2014 13,
14.

38

11.

2015

17

2015

2015

18 30

13

http://avmu.mk/images/Izveshtaj_za_prezemenite_aktivnosti.pdf

14

http://avmu.mk/images/Analiza_za_prezemenite_aktivnosti_na_Agencijata-Sopstvenicka_srtuktura_od_01-januari_do_30_juni_2015.pdf

2015 ,
196 10.11.1015)

(„
83)
24 2016 ,

2016

12.

2015 ,

.86/08, .6/10, .42/14 148/15), .13/06,
01.01.2015 31.12.2015 ,

13.

2015

31 2014 2015), (2015). (3

14.

2015 ,

2015 ,

13 14 2014 ,

1 7 12 (6),

) (, ,

(2015) , ,

2015 , (83)
2016 , 10 ,

2016 .

15.

” “ , ”

“15

,

” “

1.200

16

”

“

: „...“

2013

2017

/

“

,

”

“

V.

1.

/

2015

70

”””

“

2016

2.

2015

12

○
:

„Company 21”

(1 .08-649 31.03.2015)

(1 .08-677

06.04.2015)

(1 .08-1015

17.09.2015);

○

, :

•

4 –

, (1 .08-794 27.05.2015),

(1 .08-910 20.08.2015)

1 (1 .08-1014 17.09.2015

);

- 3 – : -
 (1 .08-792 27.05.2015)
 (1 .08-875 25.06.2015);

- 5 – :
 (1 .08-850
 18.06.2015) -
 (1 .08-849 18.06.2015);

- 8 – :
 (1 .08-793
 27.05.2015);

○

, ' (1 .08-281 ' 18.02.2015).

3.

VI.

2015 ,

586

/ , 2014 ,

888

VII.

1.

2016

2015

16

()

() :

- " " ;
- ;
- ;
- ;

-

,

,

,

,

;

-

,

.

.

15 27

,

22

2015

)

(

5

2016

.

,

.

,

,

(

)

2016

.

,

.

2.

2015

,

11

,

(

),

(

-

),

(

),

(

)

(

,

-97

,

).

41

,

,

,

51%
)

(

34, 35 38

IV ” “

34, 35 38

IV

-97

-97

3.

2015

2015

2015

5

„Friends“ „CQB-Close Quarter Battle TV series“, „Among Us“, „Beyond the hill“, „Combat girls“, „Deflowering Of Eva Van End“, „Here and There“, „Hunting Down Small Predators“, „Jensen&Jensen“, „Kurt Turns Evil“, „Lose Your Head“, „Lourdes“, „Moomins and the Commet Chase“, „Painless“, „Panique Au Village“, „Playoff“ „Vanishing waves“.

92

4.

66

1

17

18

:

/

2015

5 4

2014

2015

21

37

(

IPTV

(

(-

2008

)

48

43

IPTV,

-

DVB-S

5.

5.1.

2015

17

http://www.avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=1146&Itemid=342&lang=mk

18

http://www.avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=1150&Itemid=343&lang=mk

'

- , , 5, , , ' ,

' , ' , , ,

' , , ,

' ,

03 2015 , " “ ,

'

: (12),

'

' ,

' 2015

' ,

' -

' ,

5.2.

'

2015 ,

'

(, (1.500

), , ,

' ,

' ,

2015 . , ,

6.

	2015	,		,	
	136	2		,	
					a
o					
		—			
-					
13.10.2015					.42-9916/1
-					
20.10.2015					.42-9988/1 95
-					
20.10.2015					.42-9991/1
-					
20.10.2015					.42-1063/1
-					
20.10.2015					.42-10106/1
-					
20.10.2015					.42-10107/1
-					
10.11.2015					.42-10897/1 20
-					
10.11.2015					.42-10598/2 250
-					
10.11.2015					.42-10599/2 67
-					
22.12.2015					.42-12188/1
				.12,	

7.

“ ”, .82/08, 13/13, 156/15, 193/15),
2015 ,
() ,
2015 ,
()
)
() .
2015 ,
71 a ,
01 31 2015 01 30 2015

8.

2014 ,
62

(/) ,

9.

2015 , 2016 .

VIII.

1.

- 2015 ,
- o (
- 2015 ;) , 10
- o 11- , 25 26 2015 ;
- o 11- , 26-
- 2015 ;

- , 20- 2015 ,
- 3- ;
- (), , 13- 15- 2015 ;
- 15 17 2015 , , ;
- 41- (), , 14- 15- 2015 ;
- “ , , 30 31 2015 ;
- “ , , 6- 7- 2015 ;
- „TAIEX“ – (CSA), , 24- 25- 2015 , ;
- “ , a a , 08- 09- 2015 ;
- (“EUROVISION Access Services Experts Group”), , 12- 13- 2015 ;
- 42- “ (), , 28- 31- 2015 ;
- 17- (MNRA), , 1- 2- 2015 ;
- “ (CEF), “ , “ , 21 23 2015 ;
- “SPEAK UP! 3“, , 4- 2015 ;
- 4- (), , 27- 2015 ;
- “ “ “ (CEF), , 09 11 2015
- , 18- 2015 . ,

○ , ”○

” , ” ,

28.02.2015 ;

○ “ “

’ ;

○ “ “ “ “ “ ,

29.01.2015 ;

○ ’ ” ” ,

” ;

○ , 30.03.2015 ;

○ , 30 31.03.2015;

○ , 01.04.2015

○ ;

○ , ” ,

’ , , ,

” , ” ,

22.04.2015 ;

○ ” ,

○ “ — “ , 29.04.2015 ;

○ (-) ,

” , 21.05.2015 ;

○ : ” , /

○ 18.05.2015 ;

○ , 27.05.2015 ;

○ , 29.04.2015 ;

○ “ “ “ ,

○ “ “ ” , 09.09.2015 ;

- – HRMIS,
- 11.09.2015 ;
- 15 17.10.2015 ;
- / “ ”
- 05.10.2015 ; – ,
- ” ”,
- , 30.10 01.11.2015 ;
- , ,
- “ ” 03 05.11.2015
- “ ” ,
- “ ” , 20.11.2015 .

2.

2011 ,

”

“

839,608.00 , 75%

25% SALVIOL Svetovanje

doo Ljubljana.

3. (ISO 9001:2008)

ISO 9001:2008,

2009 35 ,

9001:2008 () MKC EN ISO

/ ,

ISO

IX.

2015 2017

2015

2015

16

29

2015

01

10

2015

17

30

2015

01

31

X.

1.

2.

2015

58,13 -

58,14 -

()

4 2

22 1

22 1

3.

(-

),

4.

5.

2015

10.11.2015

82

1¹⁹

83²⁰

¹⁹

24

2016

()

20

2015

²⁰

2016

;

24

2016

(/),

182 , 1 3 a

6.

2015

55
178-²¹

47 2

7.

2015

()

8.

2015 , 2016-2019. , 09 - .

9.

2015 , “ ” , () , “ ” “ .

XI.

1.

- (EPRA), (ERGA), (MNRA)

3- 2015 , , , “ ” “ , .

20 2015 : “ ” ,

(),

3-

13 14 2015

(

).

28

(

),

(

(

,

.).

13 16 2015

2015

41-

40

150

20-
50

1 2

2015

17-

(MNRA),

MNRA.

e

42-

28 30 2015

(

).

156

52

:

- ” „must-carry“ „must be found“, :

- ” „ , :

- ” / : “ .
24 25 2015 ,

(Conseil supérieur de l'audiovisuel) – TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange)
Radio France, France Télévision O , Media World France.

2.

24 25 2015
, ”

“ ,

. 12 2015

, 27 2015 ,

, . 13 15

, , 2 5

25 2015 , , ,

-

15 17 2015 , , ,

(IEX)

30 31 2015 , , ,

“

”

6 7 2015 , , ,

“

”

28 2015 , , ,

o,

a

3.

(International Chamber of Commerce Macedonia)

7.1

1.

2016

2015

-

2015

-

2016

-

7 -

8 -

10 -

2.

-

2.1.

2009

2009

”

2015

“

3

2015

24 2015

(

“

“

7 8

)

22

1- 2015

”

“

2.2. 2011

”

— 2011

07 2015

21 2015

22

2015 25 2015, 14 03 2015

14 2015

839,608.00 € 75% 25% 209,902 €

SALVIOL Svetovanje
doo Ljubljana.

3.

12 13 2015

(

2013-

2017).

17 2015

2015

- PARIP

3 4

2015
„Speak up!“

4.

, - , 20 ' 2015 ,

,

.

,

,

,

.

16-

,

2014-2015 .

2015-2016 ,

08

2015 ,

.

5.

9 13 ,

,

,

.

.

.

,

,

,

.

-

,

2014 ,

acquis

0

.

,

,

,

.

XIV.

,
,
,
2015 ,

;

;

2009 ” - 2015

“

2015 ,

?”

— 2015 ;

2015

“

”

”

“

2015

—

()

2016

23

15.10.2015

16.10.2015

29.09.2015

5

1

○ ” - “ ,
;
○ ” “ ,
.
○ ” “ ,
“ ,
” ?“ ,
- “ , ”
2015 ,
2015 ,
14 2015 ,
12 ,
24 .

XV.

2015 208.959.720,00 .

24

: http://avmu.mk/images/Lista_na_informaci_od_javen_karakter.pdf

2015	,	42.730.000,00	,	23.800.000,00	,
				7.000.000,00	,
1.000.000,00	.	40.000.000,00	.	94.429.720,00	.
				2015	139.247.270,00
				:	
o				51.701.392,00;	
o		39.126.293,00	;		
o				7.501.535,00	;
o				40.000.000,00	;
o		193.819,00	,		
o		724.231,00	.		
	a			2015	
46.480.504,00	.			,	
					2015
				,	
				40.000.000,00	.
		2015			
7.501.535,00	.			,	
		2015		191.565.690,00	.
		(122.382.131,00	,	63,89%)	
				:	
o				,	

		698.549,00	;
○		2.293.050,00	, 1.517.105,00
		775.945,00	
			;
○		1.276.349,00	
			,
			,
			;
○		26.455,00	;
○			,
			,
	1.482.738,00		;
○		434.532,00	;
○			
		2015	
	2.766.948,00		;
○		274.586,00	;
○			,
			,
	187.425,00		;
○			,
		102.700,00	;
○		20.092,00	;
○			88.851,00 ;
○			
		3.185.353,00	;
○			,
		173.103,00	;
○			
	1.181.968,00		;
○		646.640,00	;
○			
	7.647.912,00		;
○		477,00	;
○			
	160.378,00		;

- ,
738.368,00 ;
 - 41.025,00 ;
 - 1.572.693,00 ;
 - , ,
1.344.085,00 ;
 - -2009, 1,
1.150.538,00 ;
 - , , ,
1.150.538,00,00 ;
 - 122.382.131,00
;
 - 5.061.680,00 ;
 - 2012
1.957.578,00 ;
 - 26.846,00 ;
 - 33.327.494,00 ,
 - 6.442,00 .
- 13
- 18
- .

2015

I. _____

1. :

- 53 –
- 54 –
- 55 –
- 98 –
- 99 –
- 100 –
- 101 – „
- 103 –

2.

- 50 –

3.

- 64 –
- 91 –
- 92 –

4.

- 52 –
- 90 –
- 93 –
- 94 –

. 54

2015

106

- 40%

- (92 1 14) - 36 ;

- (50 3) - 14

;

- (64 1 3) - ;

- (55) - ;

- 50%

- (92 2 14) - ;

- 40%

- (92 15) - ;

- (52) -

;

- (54 1 5) - ;

- 7 19 (92 6) - ;

- 50%

- (92 5) - ;

- (92 8 9) - ;

- (98 1) ;

- (99 2) - ;

- 30 (99 4) -

;

- (99 6) -

;

- (99

9) - ;

- (100 1) - ;

2015		
-		
1		(92 8 9)
2	-	(92 2) 50% (50 3)
3	-	(92 2 14) 50% (50 3)
4	-	(92 1) 40% (64 3) (50 3)
5		(92 1) 40% (50 3) (55) (52)
6	5	(92 1) 40% (64 1 3)

		(50 3)
		(55)
7		(92 1 14) 40%
		(64 1)
		(50 3)
		(52)
8		(92 1 14) 40%
		(50 3)
		(99 2)
9	24 24	/
10	5 5	(92 14) 40%
		(50 3)
		(55 5 7)
11	-	(50 3)
12	3 3	(92 1 14) 40%
		(50 3)
13	,	/

		-	
14	-	(92 5)	50%
15	-	/	
16	-	/	
17	5	/	
18	77	/	
19	77	(54 5)	
20		(98 1)	
		-	
21	- 1	/	
22	- 2	/	
23	-	/	
24		/	
25	5	/	
26	5	/	
27		/	
28	24	(92 6)	7
29	24	19	
	5	/	
	5		

30	-	/
31	3 3	/
32	,	/
-		
33		(92 1 14) 40% (50 3)
34	-	(92 1 14) 40% (64 1)
35		(92 1 14) 40% (50 3) ,
36		(92 1 14) 40%
37		(92 1 14) 40%
38		(92 1 14) 40%
39	2 2	(92 1 14) 40%
40	-	(92 1) 40% (99 4) 30 (99 9) (100 1)
41	1	(92 1 14) 40%

	1	
		-
42	T	/
43	-	/
44		(92 1 14) 40%
45	,	(92 1 14) 40%
46		(92 1) 40%
47		(92 1 14) 40%
		(64 3)
48		(92 1 14) 40%
49		(92 1 14) 40%
50		(92 1 14) 40%
51	-	(92 1) 40%
		(64 3)
		-
52		(92 1 14) 40%
53	()	(92 14) 40%
54		(92 1) 40%

		(64 1)
55	2 2	(92 1 14) 40%
56		/
57	-	(92 1 14) 40%
58	-	(92, 14) 40%
59	-	(92 1 14) 40%
	-	(99 6)
60		(92 14) 40%
	-	
61	- - 1	(92 2 14) 50%
62	- - 2	/
63	-	(92 1) 40%
64		/
65	5 5	/
66		/
67		(92 1 14) 40%
68	24 24	(92 1 14) 40%
69	5 5	(50 3)

70	-	/
71	3 3	/
72	,	(54 1)
73		(50 3)
		(92 1 14) 40%
	-	
74	-	/
75	-	/
76	-	/
77	5 ,	(64 3)
78	77 77	/
79		/
80		/
	-	
81	- - 1	/
82	- - 2	/
83	-	/
84		/
85	5	/

	5	
86		(92 6) 7 19 -
87		/
88	24 24	/
89	5 5	/
90	-	/
91	3 3	/
92	,	/
93		/
-		
94		/
95		/
96	-1 -1	(92 15) 40%
97-	/
98		/
99		/
100		/
-		
101	,	/
102		(92 15)

		40%
103	-	/
104		(92 15) 40%
105		/
106	92.9 - " . "" 92.9	/

II. _____

’ , x TV.

,

.

:

- 49 – „

“

- 50 – „

,

“

- 60 – „

,

,

“

.

2015			
1		(x TV)	/
2		(x TV)	/

III.

- 31 24
- :
- 50 5 – „
 - 64 2 – „
 - 141 – „
 - 143 – „
- 20%

13), 10 . (141

13

(64 2). 20%

, 141 13 64 2.

(

),

2016

2015			
1		-	141
2		-	141
3		-	/
4		-	/
5		-	64 2
6		-	/
7		-	/
8		-	141 64 2
9		-	141
10		-	
11		-	
12		-	64 2
13		-	141
14		-	141
15		-	/
16		-	141
17		-69	141
18		-	141
19		-	141
20		-	/
21		-	/
22		-	/
23		-	/
24		-	/
25		-	/
26		-	141
27		-	/
28		-	/
29		-	141
30		-	
31		-	141

2015

2015' ,

		139.247.270,00	(1).	2015
	:				
-)	(6% 51.701.392,00		;	
-		39.126.293,00		;	
-				7.501.535,00	;
-	,	40.000.000,00		;	
-		193.819,00		,	
-		724.231,00		.	
		51.701.392,00		.	2015 42.730.000,00
23.800.000,00	,	39.126.293,00		.	2015
				,	
				.	
				,	
				.	
				.	
				.	
				.	
				.	
				.	
				.	
0,5%				7.501.535,00	2015 7.000.000,00
				.	
				.	
2015		40.000.000,00		.	

1.000.000,00	,		193.819,00	.
			724.231,00	.
			2015	,
			94.429.720,00	,
52.318.420,00	.			
		2015	191.565.690,00	
				2015
(1):				
-		(400)		
		1.355.940,00	,	698.549,00 ;
-		(401)		
	4.060.000,00	,	2.293.050,00	;
-		(402)		
		1.868.460,00	,	1.276.349,00 ;
-		(403)		
472.000,00	,	26.455,00	;	
-		(404)		
	2.360.000,00	,	1.482.738,00	;
-		(405)		
	1.000.000,00	,	434.532,00	;
-		(408)		
3.032.740,00	,	2.766.948,00	;	
-		(409)		
	665.000,00	,	629.584,00	;
-		(410)		
	95.000,00	,	88.851,00	;
-		(412)		
	403.100,00	,	173.103,00	;
-		(413)		
			1.560.000,00	,
1.181.968,00	;	(414)		
-			8.672.000,00	,
8.294.552,00	;	(415)		
-				
	477,00	;		
-		(416)		
160.000,00	,	160.378,00	;	
-		(417)		
	6.263.120,00	,	3.696.171,00	;
-		(418)		
	2.476.000,00	,	1.263.923,00	;

-		(42)		
	2.476.000,00	,	1.150.538,00	;
-		(440)		
	122.750.800,00	,	122.382.131,00	;
-		(441)		
	8.141.600,00	,	7.019.258,00	;
-		(442)		
	1.465.000,00	,	26.846,00	;
- -		(460)		
36.436.860,00	,		33.327.494,00	.
-		(470)		,
	6.442,00	.		
				2015
			.2.	
				2015
		(440)	122.382.131,00	
63,89%				
			25.465.190,00	
				2011
	4.270.692,00	.		

2015

.

		2015	2015
		208.959.720,00	191.565.690,00
400		1.355.940,00	698.549,00
400002		100.000,00	26.422,00
400003	,	154.400,00	0,00
400100	,	450.000,00	232.346,00
400300	.	268.000,00	152.147,00
400500	,	261.540,00	181.379,00
400700	.	122.000,00	106.255,00
401		4.060.000,00	2.293.050,00
401000		2.060.000,00	1.517.105,00
401100		2.000.000,00	775.945,00
402		1.868.460,00	1.276.349,00
402010	, , -	443.000,00	60.767,00
402020	, , -	5.000,00	0,00
402030	, , -	726.800,00	442.933,00
402040	, , -	693.660,00	772.649,00
403		472.000,00	26.455,00
403400		472.000,00	26.455,00
404		2.360.000,00	1.482.738,00
404500	, (, . , ,)	550.000,00	433.332,00
404600	,	1.800.000,00	1.049.406,00
404900		10.000,00	0,00
405	,	1.000.000,00	434.532,00
405000		1.000.000,00	434.532,00
408		3.032.740,00	2.766.948,00
408000		2.978.740,00	2.766.948,00
408100		24.000,00	0,00
408500		30.000,00	0,00

409		665.000,00	629.584,00
409000		300.000,00	274.586,00
409100		220.000,00	187.425,00
409200		80.000,00	102.700,00
409300		65.000,00	64.873,00
410		95.000,00	88.851,00
410100		70.000,00	74.483,00
410200		25.000,00	14.368,00
411		3.260.100,00	3.185.353,00
411000		3.260.100,00	3.185.353,00
412		403.000,00	173.103,00
412100		223.100,00	111.154,00
412200		180.000,00	61.949,00
413		1.560.000,00	1.181.968,00
413000		200.000,00	143.490,00
413100		200.000,00	204.138,00
413200		70.000,00	43.477,00
413300		550.000,00	346.732,00
413400		160.000,00	126.312,00
413500		350.000,00	317.809,00
413720		30.000,00	10,00
414		8.672.000,00	8.294.552,00
414000		350.000,00	82.835,00
414800		22.000,00	0,00
414900		650.000,00	646.640,00
414901		7.650.000,00	7.565.077,00
415		0,00	477,00
415000		0,00	477,00
416		160.000,00	160.378,00
416300		160.000,00	160.378,00
417		6.263.120,00	3.696.171,00
417100		1.273.000,00	738.368,00
417500		50.000,00	41.025,00
417700		35.400,00	0,00
417800		3.190.720,00	1.572.693,00
417900		1.714.000,00	1.344.085,00
418		2.476.000,00	1.263.923,00
418800		2.476.000,00	1.263.923,00
42		2.462.000,00	1.150.538,00

420300	-	2.462.000,00	1.150.538,00
440		122.750.800,00	122.382.131,00
440100	,	126.750.800,00	122.382.131,00
441		8.141.600,00	7.019.258,00
441000		5.557.600,00	5.061.680,00
441100		1.100.000,00	992.318,00
441200	-	984.000,00	468.620,00
441500	-	500.000,00	496.640,00
442		1.465.000,00	26.846,00
442100	,	1.465.000,00	26.846,00
460		36.436.860,00	33.327.494,00
460000		24.388.274,00	22.331.770,00
460200		2.210.794,00	1.997.304,00
460300		6.558.522,00	5.998.949,00
460310		437.239,00	399.934,00
460320		2.659.846,00	2.432.902,00
460330		185.285,00	166.635,00
470		0,00	6.442,00
470000		0,00	6.442,00

.

		2015	2015
		42.730.000,00	51.701.392,00
		23.800.000,00	39.126.293,00
		40.000.000,00	40.000.000,00
		7.000.000,00	7.501.535,00
		1.000.000,00	193.819,00
		0,00	724.231,00
		94.429.720,00	52.318.420,00
		208.959.720,00	191.565.690,00

2015

		51.701.392,00
		39.126.293,00
		40.000.000,00
		7.501.535,00
		193.819,00
		724.231,00
		52.318.420,00
		191.565.690,00

2015-

400		120.784,00
400500	.	120.784,00
401		2.293.050,00
401000		1.517.105,00
401100		775.945,00
404		1.482.738,00
404500	(, . , .)	433.332,00
404600	,	1.049.406,00
404900		0,00
405	,	434.532,00
405000		434.532,00
408		2.766.948,00
408000		2.766.948,00
409		629.584,00
409000		274.586,00
409100		187.425,00
409200	,	102.700,00
409300	,	64.873,00
410		88.851,00
410100		74.483,00

410200		14.368,00
411		3.185.353,00
411000		3.185.353,00
412		173.103,00
412100		111.154,00
412200		61.949,00
413		1.181.968,00
413000		143.490,00
413100		204.138,00
413200		43.477,00
413300		346.732,00
413400		126.312,00
413500		317.809,00
413720		10,00
414		8.294.552,00
414000		82.835,00
414300		0,00
414900		646.640,00
414901	-	7.565.077,00
415		477,00
415100		477,00
416		160.378,00
416300		160.378,00
418		127.193,00
418800		127.193,00
42		1.150.538,00
420300		1.150.538,00
440		122.382.131,00
440100		122.382.131,00
441		6.550.638,00
441000		5.061.680,00
441100		992.318,00
441500	-	496.640,00
442		26.846,00
442100		26.846,00
460		33.327.494,00
460000		22.331.770,00
460200		1.997.304,00
460300		5.998.949,00
460310		399.934,00
460320		2.432.902,00
460330		166.635,00
47		6.442,00
470000		6.442,00
		184.383.600,00

2015-

--

403		26.445,00
403400		26.445,00
417		114.596,00
417100		114.596,00
418		538.931,00
418800		538.931,00
		679.972,00

--

402		123.900,00
402030	.	123.900,00
417		270.883,00
417100		180.967,00
417800	-	89.916,00
		394.783,00

--

402		96.970,00
402030	.	96.970,00
417		41.025,00
417500		41.025,00
417700		0,00
418		218.530,00
418800		218.530,00
		356.525,00

--

400		577.765,00
400002	.	26.422,00
400100	,	232.346,00
400300		152.147,00
400500	.	60.595,00

400700		106.255,00
402		982.903,00
402010	.	60.767,00
402030	.	149.487,00
402040	.	772.649,00
417		1.785.890,00
417100		441.805,00
417900		1.344.085,00
418		380.279,00
418800		380.279,00
441		204.545,00
441200	-	204.545,00
		3.931.382,00

--

402		72.576,00
402030	.	72.576,00
417		1.482.777,00
417100		0,00
417800	-	1.482.777,00
441		264.075,00
441200	-	264.075,00
		1.819.428,00

			2015	2014	
(3).				
		2014,	:	2015	
					2015
			2014		51.701.392,00
		2014			,
			2014		
		2015			
				40.000.000,00	.
					2014
		2015		7.501.535,00	.
			,	2015	
		52.318.420,00	.		
		:			2014 2015
		(408000)			
		5.848.066,00	,		2014
		2.766.948,00	.		2015
2015				30	, 1 2015

		(411000)		2015
		3.185.353,00		
2015	,			.
		(414901)		-
	2014		3.552.963,00	,
2015		7.565.077,00		2014
			6 ()	,
2015				
		(417100)		2015
		738.368,00		2014
2.607.252,00				
2014				
		(417100)		2015
			1.572.693,00	,
537.688,00				2014
		(420300)		-
	2015		1.150.538,00	,
			496.076,00	.
			()	
		(440100)		,
2015			122.382.131,00	,
	2014		57.188.558,00	.
2015				
		(441000)		2015
		5.061.680,00		,
			2014	
		(441200)		
468.620,00				2014
(441500)				
		496.640,00		,
			2014	
			115.190,00	.
		(450100)		2014
		1.643.187,00		

(460)		2014
36.176.850,00	,	2015
33.327.494,00	.	
2015	.	

2014 2015

		2014	2015
		121.092.849,00	191.565.690,00
400		686.992,00	698.549,00
400002		0,00	26.422,00
400100		310.651,00	232.346,00
400300		111.337,00	152.147,00
400500		181.182,00	181.379,00
400700		83.022,00	106.255,00
400900		800,00	0,00
401		1.899.902,00	2.293.050,00
401000		963.960,00	1.517.105,00
401100		935.942,00	775.945,00
402		843.889,00	1.276.349,00
402010		60.085,00	60.767,00
402020		0,00	0,00
402030		379.154,00	442.933,00
402040		404.650,00	772.649,00
403		14.830,00	26.455,00
403400		14.830,00	26.455,00
404		1.884.249,00	1.482.738,00
404500	(, . , .)	396.115,00	433.332,00
404600		1.483.010,00	1.049.406,00
404900		5.124,00	0,00
405		672.184,00	434.532,00
405000		672.184,00	434.532,00
408		5.848.066,00	2.766.948,00
408000		5.848.066,00	2.766.948,00
408100		0,00	0,00
408500		0,00	0,00
409		297.288,00	629.584,00
409000		37.006,00	274.586,00
409100		188.834,00	187.425,00
409200		51.356,00	102.700,00
409300		20.092,00	64.873,00
410		86.550,00	88.851,00
410100		62.165,00	74.483,00
410200		24.385,00	14.368,00
411		9,00	3.185.353,00

Годишен извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015 година

411000	Кредити и камати за кредити	0,00	3.185.353,00
411100	Казнена камата	9,00	0,00
412	Премии за осигурување	129.160,00	173.103,00
412100	Премии за осигурување недвижности и права	65.488,00	111.154,00
412200	Премии за осигурување на моторни возила	63.672,00	61.949,00
413	Дневници за службени патувања и патни трошоци	677.848,00	1.181.968,00
413000	Дневници за службени патувања во земјата	45.028,00	143.490,00
413100	Дневници за службени патувања во странство	106.314,00	204.138,00
413200	Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во земјата	28.145,00	43.477,00
413300	Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во странство	264.655,00	346.732,00
413400	Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во земј.	2.135,00	126.312,00
413500	Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во странство	225.880,00	317.809,00
413720	Др.надом.во врска со служ.пат. во странство	5.691,00	10,00
414	Надоместоци на трошоци на работници и граѓани	4.268.163,00	8.294.552,00
414000	Надомест за трошоци за превоз до работа и од работа	61.262,00	82.835,00
414300	Надомест за одвоен живот	77.058,00	0,00
414900	Други надоместоци	576.860,00	646.640,00
414901	Други надоместоци – Членови на Совет на Агенцијата	3.552.983,00	7.565.077,00
415	Негативни курсни разлики	49,00	477,00
415000	Негативни курсни разлики	49,00	477,00
416	Членарини	135.960,00	160.378,00
416300	Членарини на меѓународни и други организации	135.960,00	160.378,00
417	Интелектуални и други услуги	4.612.342,00	3.696.171,00
417100	Договорни услуги	2.607.252,00	738.368,00
417500	Нотарски услуги	17.680,00	41.025,00
417700	Други лични и интелектуални услуги	15.500,00	0,00
417800	Други неспомнати услуги-истражување	537.568,00	1.572.693,00
417900	Други услуги од правни лица	1.434.342,00	1.344.085,00
418	Останати други расходи	1.518.739,00	1.263.923,00
418800	Други расходи	1.518.739,00	1.263.923,00
42	Средства за посебни намени	496.076,00	1.150.538,00
420300	Други расходи за меѓународна соработка-Ипа проект	496.076,00	1.150.538,00
440	Средства за градежни објекти	57.188.558,00	122.382.131,00
440100	Изградба, реконструкција и адаптација на градежни објекти	57.188.558,00	122.382.131,00
441	Средства за опрема	1.297.443,00	7.019.258,00
441000	Купување-набавка на намештај	0,00	5.061.680,00
441100	Купување на моторни возила	1.182.253,00	992.318,00
441200	Купување набавка на информатичка и видео опр.	0,00	468.620,00
441500	Купување-набавка на друга опрема	115.190,00	496.640,00
442	Други капитални средства	0,00	26.846,00
442100	Откуп на патенти,лиценци и други права	0,00	26.846,00
450	Други капитални средства	1.643.187,00	0,00
450100	Помошти и други давања на субјекти	1.643.187,00	0,00
460	Вкалкулирани плати	36.176.850,00	33.327.494,00

Годишен извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015 година

460000	Нето плати и нодомести на плати	24.226.734,00	22.331.770,00
460200	Персонален данок на плати и надомест на плати	2.182.325,00	1.997.304,00
460300	Придонес за пензиско и инвалидско осигурување	6.511.844,00	5.998.949,00
460310	Придонес за вработување	434.126,00	399.934,00
460320	Придонес за здравствено осигурување	2.640.933,00	2.432.902,00
460330	Придонес за професионално заболување	180.888,00	166.635,00
470	Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот	714.515,00	6.442,00
470000	Данок на додадена вредност	714.515,00	6.442,00

Б ПРИХОДИ

Ставка	Приходи	Реализирано 2014	Реализирано 2015
	Планиран приход за финансирање од радиодифузна такса	46.480.504,00	51.701.392,00
	Средства од Буџет на Република Македонија	3.109.716,00	0,00
	Планирани приходи од дозволи	38.260.017,00	39.126.293,00
		0,00	40.000.000,00
	Надзор за реемитување на програмски сервиси на оператори на јавна електронска комуникациска мрежа	6.978.838,00	7.501.535,00
	Планиран приход од камати од тековната година	2.105.656,00	193.819,00
	Пренесени средства	23.235.156,00	52.318.420,00
	Други приходи	922.962,00	724.231,00
	Вкупно	121.092.849,00	191.565.690,00

Бр. 01-1814/1
30.03.2016 година
 Скопје



Агенција за аудио и
 аудиовизуелни медиумски услуги
 Претседател на Советот,

Лазо ПЕТРУШЕВСКИ

- , / ,

2015

.1

157					-				
1					/ /				
1.	-	03-145	09.01.2015	99	4				30
2.		03-256	23.01.2015	50	3			16	
3.	5	03-367	09.02.2015	64	1	64			64
4.	-	03-372	09.02.2015	64	3				64
5.		03-373	09.02.2015	64	1				64
6.		03-370	09.02.2015	97	2				
7.	5	03-379	11.02.2015	50	3			16	
				17					

8.		03-382 12.02.2015	50 3 17	16	
9.		03-383 12.02.2015	50 3 17	16	
10.	-	03-384 12.02.2015	50 3 17	16	
11.	5	03-424 17.02.2015	55 5		
12.		03-442 18.02.2015	99 2		15
13.		03-448 19.02.2015	52		
14.		03-449 19.02.2015	52		
15.		03-450 19.02.2015	55 5		

16.		03-456 19.02.2015	92 1 14	40%
				7 19
17.		03-457 19.02.2015	92 14	(40%)
				7 19
18.	5	03-458 19.02.2015	92 1 14	40%
19.	- - (1)	03-473 23.02.2015	92 2	50%
20.	-	03-481 23.02.2015	92 1 14	40%
				7 19
21.		03-482 23.02.2015	92 1 14	40%

				7 19
22.		03-505 27.02.2015	50 3	17
23.	-	03-523 04.03.2015	14 1	14 1 , : , , ..
24.		03-528 04.03.2015	14 1	14 1 , :
25.		03-527 04.03.2015	14 1	14 1 , : .
26.		03-530 04.03.2015	14 1	14 1 , : .
27.	-	03-525 04.03.2015	14 1	14 1 , : .

28.		03-526 04.03.2015	14 1	1 , 14 :
29.		03-524 04.03.2015	14 1	1 , 14 :
30.		03-529 04.03.2015	14 1	1 , 14 :
31.	3	03-544 10.03.2015	92 1 14	40% 7 19
32.	- - (2)	03-542 10.03.2015	92 2 14	50% , 7 19
33.	5	03-543 10.03.2015	92 14	(40%) 7 19

34.	- - (1)	03-549 11.03.2015	50 3	16
35.	- - (2)	03-550 11.03.2015	50 3 22	19
36.	5	03-558 13.03.2015	50 3	22 22:00
37.	3	03-559 13.03.2015	50 3 17	16
38.	5	03-646 19.03.2015	55 5 7	
39.		03-645 19.03.2015	50 3	19
40.		03-644 19.03.2015	14 1	14 1

					.
41.		03-643 19.03.2015	14 1	1 ,	14 .
42.	,	03-642 19.03.2015	14 1	1 ,	14 .
43.	-	03-699 01.04.2015	14 1	1 ,	14 , , .
44.		03-715 03.04.2015	98 1		
45.		03-716 03.04.2015	54 5		
46.	- (1)	03-717 03.04.2015	92 5	50%	/ - /

47.		03-733 09.04.2015	14 1	1 , 14
48.		03-759 29.04.2015	15 3	15 3
49.	24	03-767 04.05.2015	92 6	07:00 19:00
50.	- ,	03-809 28.05.2015	64 1	
51.	- ,	03-810 28.05.2015	92 1 14	40% , 7 19
52.	-	03-805 26.05.2015	99 9	(90)
53.	-	03-807 26.05.2015	100 1	(12)

54.	-	03-806 26.05.2015	99 4	(30 ,)
55.		03-804 22.05.2015	50 3 19	(,)
56.		03-803 22.05.2015	50 3 19	()
57.		03-821 03.06.2015	92 1 14	40% , 7 19
58.		03-822 03.06.2015	92 1 14	40% , 7 19
59.		03-826 04.06.2015	92 1 14	40% , 7 19

60.	-	03-827 04.06.2015	92 1	40%
61.	2	03-831 05.06.2015	92 1 14	40% , 7 19
62.		03-832 05.06.2015	92 1 14	40% , 7 19
63.	1	03-833 05.06.2015	92 1 14	40% , 7 19
64.		03-834 05.06.2015	92 1 14	40% , 7 19
65.		03-852 22.06.2015	92 1 14	40% , 7 19
66.	1	03-860 22.06.2015	14	

67.		03-854 22.06.2015	92 1 14	40%
				' 7 19
68.	-	03-855 22.06.2015	51 1	
69.		03-856 22.06.2015	51 1	
70.		03-857 22.06.2015	51 1	
71.	2	03-858 22.06.2015	51 1	
72.		03-859 22.06.2015	51 1	
73.		03-862 23.06.2015	64 3	64
74.	-	03-863 23.06.2015	51 1	
75.		03-864 23.06.2015	92 1 14	40%
				' 7 19

76.	-	03-872 24.06.2015	92 1	40%
77.	-	03-871 24.06.2015	64 3	64
78.	,	03-870 24.06.2015	92 1 14	40% , 7 19
79.		03-869 24.06.2015	92 1 14	40% , 7 19
80.		03-873 24.06.2015	51 1	
81.	1	03-876 25.06.2015	51 1	
82.	,	03-883 02.07.2015	51 1	
83.		03-884 02.07.2015	51 1	
84.	-	03-885 02.07.2015	51 1	

85.	-	03-886 02.07.2015	51 1	
86.		03-887 02.07.2015	92 1	40%
87.		03-888 02.07.2015	92 1 14	40%
				, 7 19
88.		03-893 06.07.2015	51 1	
89.		03-894 06.07.2015	51 1	
90.		03-895 06.07.2015	51 1	
91.		03-896 06.07.2015	51 1	
92.		03-898 06.07.2015	14	
93.		03-897 06.07.2015	14	

94.		03-938 24.07.2015	51 1	
95.		03-939 24.07.2015	14	
96.		03-943 29.07.2015	92 1	40%
97.	- .	03-944 29.07.2015	92 1 14	40% , , 7 19
98.		03-947 30.07.2015	92 1 14	40% , 7 19
99.	2	03-948 30.07.2015	92 1 14	40% , 7 19
100		03-949 30.07.2015	92 14	, 7 19

101		03-950 30.07.2015	64 1	
102		03-951 30.07.2015	92 14	7 19
103		03-953 31.07.2015	15 3	3 15
104		03-957 04.08.2015	15 3	15 3
105	24	03-961 07.08.2015	92 4	8 / , 50% , 50%
106	5	03-972 17.08.2015	50 3	19
107	-	03-971 17.08.2015	92 1 14	40% , 7 19
108	-	03-975 19.08.2015	14	

109	-	03-976	19.08.2015	99	6	
110	-	03-973	18.08.2015	51	1	
111	3	03-978	21.08.2015	51	1	
112	24	03-1000	04.09.2015	92	1 14	40% 7 19
113		03-1001	07.09.2015	92	14	7 19
114		03-1003	07.09.2015	14		
115		03-1004	07.09.2015	51	1	
116		03-1005	07.09.2015	50	3	19
117		03-1011	11.09.2015	64	3	64

118		03-1016	17.09.2015	64	3	64
	3					
119		03-1046	25.09.2015	14		
	-					
120		03-1047	25.09.2015	14		
121		03-1048	28.09.2015	54	1	
122		03-1049	28.09.2015	51	1	
123		03-1086	15.10.2015	14		
	-					
	,					
	-					
	(3)					
124		03-1087	15.10.2015	51	1	
	-					
	,					
	-					
	(2)					
125		03-1088	15.10.2015	14		

126	5 ,	03-1089 15.10.2015	64 3	64
127	- , - (2)	03-1090 15.10.2015	14	
128	- , - (3)	03-1094 16.10.2015	51 1	
129	-	03-1095 16.10.2015	92 14	7 19
130		03-1111 27.10.2015	92 1 14	40% , 7 19
131	,	03-1129 04.11.2015	14 1	14 1
132	, , -	03-1130 04.11.2015	14 1	14 1

133		03-1138 09.11.2015	14 1	14 1
134	-	03-1149 18.11.2015	14 1	14 1
135		03-1158 20.11.2015	92 1	40%
136		03-1159 20.11.2015	92 6	
137	-	03-1169 27.11.2015	14 1	14 1
138		03-1170 27.11.2015	55 5	
139		03-1171 27.11.2015	53 2	
140		03-1175 27.11.2015	14	14
141		03-1176 27.11.2015	51 1	
142	-	03-1172 27.11.2015	15 3	3 15

143	' -	03-1173 27.11.2015	14 1	14 1
144		03-1174 27.11.2015	15 3	3 15
145'	03-1179 30.11.2015	51 1	
146		03-1180 30.11.2015	14	14
147		03-1181 30.11.2015	51 1	
148	-1	03-1186 01.12.2015	51 1	
149	-1	03-1187 01.12.2015	14	14
150	' -	03-1194 03.12.2015	14 1	14 1
151	-1	03-1241 31.12.2015	92 15	40% / / -

152	-	03-1242	31.12.2015	14	14
153		03-1243	31.12.2015	92 15	40% / / -
154	' ,	03-1247	31.12.2015	51 1	
155		03-1248	31.12.2015	92 15	40% / / -
156		03-1249	31.12.2015	51 1	
157	-	03-1250	31.12.2015	51 1	

.... 14 ()			()
1.	, -	.03-1897/1 13.03.2015	13- 2015 , : Sport Klub 1, Sport Klub 2, Sport Klub 3, Eurosport, Eurosport 2, Hayat Planeta, 141 148 1 25 148 2
2.	, -	.03-1898/1 13.03.2015	13- 2015 , : Sport Klub 1, Sport Klub 2, Sport Klub 3, Eurosport, Eurosport 2, Hayat Music, Hayat Plus, Hayat Folk Planeta, 141 25 , 148 1 148 2
3.	, -	.03-2626/1 02.04.2015	11- 2015 , : Eurosport Eurosport 2, 141 148 1 25

			148 2
4.	, 2008	.03-2998/1 17.04.2015	19- 2015 , : , Atlas TV, CNN, Rai Uno, Digi Plus 1, 24 Kitchen, Disney Junior, Hayat Eurosport 2, 141 148 1 25 148 2
5.	, 2008	.03-2012/1 20.04.2015	31- 2015 , : , Atlas TV, CNN, Rai Uno, 24 Kitchen, Disney Junior, Hayat, Happy TV Al Jazeera, 141 148 1 25 148 2
6.	" "	.03-3023/1 21.04.2015	1 25 2014 , 07:00 23:00 , 30 29 25 20 30 25 7 56 92 8 9 (" , .184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14), 145 1 145 2
7.	-	.03-3238/1 05.05.2015	23- 2015 , Duga TV, :

	-		141 (", .184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14), 148 1 25 148 2
8.	- (2)	.03-4057/1 17.06.2015	: 23- 2015 , , 50% 92 2 148 1 14 148 2
9.	-	03-4911/1 31.07.2015	10- 2015 , : Vision Turk, a TV, KCN 1, Grand Narodna Televizija, Jaban TV, Euro D 141 (, " , .184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14), 148 1 25 148 2
10	- - (1)	03-6565/1 14.11.2015	6 2015 , e 92 2 50% 92 2 38.41%

			<p>2 (.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14), 148 1 14 148 2</p>	92
11	-	03-6767/1 27.11.2015	<p>30- 2015 High One HD 141 (.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14), 25 148 1 148 2</p>	
12.	-	03-6768/1 27.11.2015	<p>30- 2015 : Folklor TV High One HD 141 (.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14), 25 148 1 148 2</p>	
13.	-	03-6801/1 30.11.2015	<p>5- 2015 Boomerang Cartoon Network, 141</p>	:

			<p>(„ „, .184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14), 148 1 25 148 2</p>
14.	-	03-6800/1 30.11.2015	<p>5- 2015 : CNN, Boomerang Cartoon Network, 141 („ „, .184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14), 148 1 25 148 2</p>

.3

			<p>2015</p>
1.	-	03-4209/1 15.08.2014	<p>8- 2014 : TVSH (Albania), RTK 1, TV Klan, Show TV, Topa Channel, TLC Discovery Channel, 141</p>
2.	-		<p>11- 2014 : Vision plus, Tring Sport News Top Channel,</p>

		03-4210/1 15.08.2014	141
3.	-	03-5750/1 19.11.2014	11-2014 : MTV Adria, National Geographic Wild Da Vinci Learning, 141
4.		03-976/1 09.02.2015	3-, 4- 5- 2015 " " 3 16 50
5.		03-1253/4 18.02.2015	10- 2015 : E! Entertainment, 141
6.	- 16	03-1258/1 17.02.2015	14- 2015 : Show Planeta, 141
7.		03-1543/1 27.02.2015	16-, 17-, 18- 19- 2015 " " 3 16 50
8.	- 16	03-1265/4 18.02.2015	14- 2015 : Smile, Kohavision (KTV), Tip TV, Klik Planeta, 141
9.		03-907/1 od 05.02.2015	3- 2015 : Discovery Channel, National Geographic, Studio B, N1 News Channel, TV1, Palma Plus, Sci Fi, CBS Drama, Eurosport, Eurosport 2, Lov I Ribolov, SOS, Golf Klub, CBS Reality, Fox Life, Fox Movies !, 141
10.		03-1630/1	14- 2015

	-	03.03.2015	: KCN 2, 141
11.	2003 -	03-1635/1 03.03.2015	14- 2015 : E! Entertainment, 141
12.		03-1822/1 11.03.2015	3- 2015 : Al Jazeera, Bomerang Cartoon Network, 141
13.		03-1823/1 11.03.2015	3- 2015 : Posavina (PTV), Sky News Arabia, Dubai Sport 3 Abu Dhabi Sport 1, 141
14.		03-2107/1 19.03.2015	13- 2015 : Fox Movies, N1, Golf Klub, Orlando Klinci, OK Bambino, National Geographic, Palma Plus K:CN2, 141
15.		03-2753/6 21.04.2015	2- 2015 : Rumeli TV, BN Music, Kanal D, Show TV, ATV, Film Hits, Hayat Plus, Euronews, TVSH, Beyaz TV, N TV, N TV Sport, Samanyolu TV, Film Author, Eurosport, Sport Klub 1, Sport Klub 2, Sport Klub 3, Super Sport 2, Star TV, Kral TV, OBN, Fashion One, Hayat Folk, Grand Narodna Televizija Bang Bang,
16.		03-2884/5 27.04.2015	30 2015 92 1 14 40% 07.00 19.00
17.	-		30 2015 92 1 14

		03-2883/8 30.04.2015	-	,	40%	
				,		07.00 19.00
18.		03-5089/6 04.09.2015	5-	2015	,	92 1
				,	40%	
19.		03-5354/9 28.09.2015	6-	2015	,	92 1
				,	40%	
20.		03-5578/1 23.09.2015	24-	2015	,	92 1
				,	40%	
21.		03-5094/8 30.09.2015	28-	2015	,	92 1
				,	40%	
22.		03-5355/10 02.10.2015	6-	2015	,	92 1
				,	40%	
23	2	03-5047/9 17.11.2015	30-	2015	,	92 1
				,	40%	
				,	2.500	
				,	250	
24.		03-6527/6 26.11.2015	9-	2015	Tring Max,	

25	2	03-6238/7 27.11.2015	22- 2015 92 2 40% 2.500 250
26.		03-4910/11 01.12.2015	12- 2015 92 1 2015 40% 2.500 250
27.		03-6472/1 11.11.2015	5- 2015 Euronews, 141 2.500 250

.4

.....				
/ ()				
1 ()				
				:

1.		08-397 03.03.2015	80 5	5	80
----	--	----------------------	------	---	----

.5

6 ()					
				1	
1.				08-535	03.03.2015
2.			-	03-4113/1	19.06.2015
3.				03-4114/1	19.06.2015
4.				03-4331/1	01.07.2015
5.				03-5137/1	21.08.2015
6.			A1	03-5501/1	18.09.2015



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

Бр. 02-1813/1

30.03. 2016 година

Скопје

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 12, член 20 став 1 алинеја 4, а во врска со член 8 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14) и член 11, член 15 став 1 алинеја 11 и член 39 став 1 алинеја 4 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, согласно Заклучокот бр.02-1629/2 од 29.03.2016 година, на 14-та седница одржана на 29.03.2016 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

1. Се одобрува Годишниот извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015 година (со Извештај за реализација на Годишниот план за програмски надзор за 2015 година и Финансиски извештај за реализација на Финансискиот план за 2015 година и годишна сметка со реализирани приходи, расходи, побарувања и обврски за 2015 година)

2. Оваа одлука влегува во сила веднаш.

О б р а з л о ж е н и е

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, најдоцна до 31 март во тековната година има обврска да даде отчет пред Собранието на Република Македонија, со доставување на извештај за својата работа во претходната година.

Следствено на тоа, беше изработен Годишен извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015 година, кој согласно член 8 став 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги содржи: извештај за реализација на активностите утврдени во годишната програма за работа на Агенцијата за 2015 година, извештај за реализација на Годишниот план за програмски надзор за 2015 година, финансиски извештај за реализација на Финансискиот план за 2015 година и годишна сметка со податоци за реализирани приходи, расходи, побарувања и обврски за претходната година, групирани по структура и по организациона структура на Агенцијата, како и ревизорски извештај од независен меѓународен овластен ревизор и став на Агенцијата во однос на резултатите од извршената ревизија.

Следствено на горенаведеното, врз основа на член 18 став 1 алинеја 12, член 20 став 1 алинеја 4, а во врска со член 8 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14) и член 11, член 15 став 1 алинеја 11 и член 39 став 1

алинеја 4 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, согласно Заклучокот бр.02-1629/2 од 29.03.2016 година, на 14-та седница одржана на 29.03.2016 година, донесе Одлука како диспозитивот.



Примерок од одлуката да се достави до:

- Сектор за координација и поддршка на работата на директорот и на Советот на Агенцијата;
- Сектор за стратешко планирање и авторски права;
- Секторот за информатичка поддршка и општи работи – архива



2016

, 2015

СОДРЖИНА

.....	3
.....	5
1. ИЗБОРНО МЕДИУМСКО ПРЕТСТАВУВАЊЕ	5
2. РАЗВОЈ НА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИТЕ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ	5
3. ИДЕНТИФИКУВАЊЕ НА ДАВАТЕЛИТЕ НА АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ ПО БАРАЊЕ	6
4. СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА.....	6
5. МЕДИУМСКА ПИСМЕНОСТ	6
.....	7
1. РАДИОДИФУЗЕРИ.....	7
1.1. ПРОГРАМСКИ НАДЗОР ВРЗ РАДИОДИФУЗЕРИТЕ	7
1.2. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЈАВНОСТ ВО РАБОТЕЊЕТО НА РАДИОДИФУЗЕРИТЕ	8
1.3. ЗАШТИТА НА ПЛУРАЛИЗМОТ И РАЗНОВИДНОСТА НА АУДИОВИЗУЕЛНИТЕ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ	8
1.4. АДМИНИСТРАТИВЕН НАДЗОР ВРЗ РАДИОДИФУЗЕРИТЕ	9
1.5. СТРУЧЕН НАДЗОР	9
1.6. ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛИ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИСКО ЕМИТУВАЊЕ	9
1.7. МЕРЕЊЕ НА ГЛЕДНОСТА И СЛУШАНОСТА НА ПРОГРАМСКИТЕ СЕРВИСИ НА РАДИОДИФУЗЕРИТЕ	10
2. ДАВАТЕЛИ НА АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ ПО БАРАЊЕ	10
2.1. ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДИ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА ВО РЕГИСТАРОТ НА ДАВАТЕЛИ НА АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ ПО БАРАЊЕ	10
2.2. ПРОГРАМСКИ НАДЗОР	10
2.3. АДМИНИСТРАТИВЕН НАДЗОР	11
3. ОПЕРАТОРИ НА ЈАВНИ ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ.....	11
3.1. РЕГИСТРАЦИЈА НА ПРОГРАМСКИ ПАКЕТИ.....	11
3.2. ПРОГРАМСКИ НАДЗОР.....	11
3.3. АДМИНИСТРАТИВЕН НАДЗОР	11
4. ИЗДАВАЧИ НА ПЕЧАТЕНИ МЕДИУМИ.....	12
4.1. АДМИНИСТРАТИВЕН НАДЗОР	12
5. УСОГЛАСУВАЊЕ НА ДОМАШНАТА РЕГУЛАТИВА	12
6. АНАЛИЗИ И ИСТРАЖУВАЊА.....	12
7. МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА.....	13
8. ПРОЦЕС НА ЕВРОПСКА ИНТЕГРАЦИЈА	14
9. СОРАБОТКА СО ДОМАШНИ РЕГУЛАТОРНИ ТЕЛА, НАДЛЕЖНИ ИНСТИТУЦИИ И АСОЦИЈАЦИИ.....	15
10. ТРАНСПАРЕНТНОСТ ВО РАБОТЕЊЕТО И КОМУНИКАЦИЈА СО ЈАВНОСТА.....	15
11. ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА ВО АГЕНЦИЈАТА	16
12. ПОДИГНУВАЊЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИОТ КАПАЦИТЕТ НА АГЕНЦИЈАТА.....	16

ВОВЕД

2016

.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 132/14), („
 „ .184/13 13/14) („
 2013 2017 .
 2016 ,

„ .32/14 196/15). („

, : , ,

, , , ,

, , , ,

, , , ,

, , , ,

, , , ,

, , , ,

, , , ,

6 17 :

1. ,
2. ,
3. ,

- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 13).
- 1
- 2,
- 3,
- (6), (7), (
- (12) (13).

ПРИОРИТЕТНИ АКТИВНОСТИ

1.

2016

2016

”

“

”
2016

“

2.

2015

3.

4.

5.

-

РЕДОВНИ АКТИВНОСТИ

1.

1.1.

(
) () () 2016
,)
,)

2016

:

-

(,
);

-

;

-

(,
,
,)

-

,
,
,
,

1.2.

2016 .

,

:

- (31 ,)
- (,) .

,

.

1.3.

,

:

- ;
- - ;
- - ;
- - ;

.

1.4.

- ，
- ；
- ；
 - ；
 - ；
 - ；
 - ；
 - ；
- 。

1.5.

2016

，

。

1.6.

- ，
- ；
- () ，
 - () ；
 - () () ；
 - () ；
- ，
- ；

1.7.

2.

2.1.

2.2.

2016), ()
 () , ()
 ,) .

:

- ;
- ;
-
-

4.

4.1.

, ()
(), ()
,).

:

- ,
- ,
-
- .

5.

2016

6.

2016

:

- 2015 ;
- 2015 (, ,);
- 2015 ;
- ;
- ;

- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;

7.

- - (EPRA), (ERGA), (MNRA), ;
- , ;
- , , , ;
- , - , ;

▪

;

▪

8.

▪

– 2016 : 1.
1.2.1. ; 3.7
– 3.7.3
; 3.8 – 3.8.3
; 3.10 –
: 3.10.1 3.10.3
3.23 –
3.23.3.2 ;

▪

– 2016
,
;

▪

(High-level accession dialogue),

,

, –
;

▪

;

9.

■

2016-2019

■

■

■

■

10.

■

■

■

.);

▪

;

▪

;

▪

you tube

11.

▪

▪

▪

▪

▪

▪

12.

2016

:

- програми и обуки за стручно усовршување на вработените во Агенцијата (учество на семинари, работилници, трибини и меѓународни конференции; посети на други регулаторни тела со цел размена на искуства или информирање за конкретни теми и сл.);
- набавка на информатички средства согласно Стратегијата за развој на ИКТ во Агенцијата и
- имплементација на проектот IPA EuropeAid/136311/IN/SUP/MK – Обезбедување опрема за систем за мониторинг на медиумски содржини за Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Бр. 01-7137/1

25.12. 2016 година

Скопје

Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Претседател на Советот,



Лазо ПЕТРУШЕВСКИ

Врз основа на Одлуката на Советот на Агенцијата, бр.02-7136/1 од 25.12.2015 година, а согласно Заклучокот на Советот бр.02-7096/4 од 25.12.2015 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на својата 41-ва седница одржана на 25.12.2015 година, го донесе следниот:

**ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ ЗА 2016 ГОДИНА**

А ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

Подставка	Расходи	Планирани средства
	Вкупно расходи	139.544.300,00
400	Потрошени материјали	2.122.400,00
400002	Ситен инвентар во употреба	300.000,00
400003	Униформи,обувки,облека	330.400,00
400100	Потрошено гориво,мазиво и сл.	472.000,00
400300	Потрошени канцелариски материјали	300.000,00
400500	Потрошени матер.за лична хигиена, вода и сл.	452.000,00
400700	Потрошени други материјали и суровини	150.000,00
400900	Потрошени резервни делови	118.000,00
401	Потрошена енергија	3.906.000,00
401000	Потрошена електрична енергија	2.346.000,00
401100	Потрошена топлинска енергија	1.560.000,00
402	Инвестиционо одржување на средствата	3.444.600,00
402010	Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-леки коли	500.000,00
402020	Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-мебел	10.000,00
402030	Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-хардвер и софтвер	627.000,00
402040	Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-опрема	1.671.400,00
402050	Поправка одржување на градежни објекти	636.200,00
403	Други услуги	472.000,00
403400	Печатарски услуги	472.000,00
404	Превозни транспортни услуги	1.960.000,00
404500	Поштарина (писма,печ.материјал,пакети и сл.)	450.000,00
404600	Телефонски давачки,давачки за тел. и слично	1.500.000,00
404900	Други давачки за превозни услуги	10.000,00
405	Издатоци за реклама пропаганда и репрезентација	1.250.000,00
405000	Издатоци за репрезентација	1.250.000,00
408	Наемнини	1.122.000,00
408000	Наемнина за користење градежни објекти	1.062.000,00
408100	Наемнина за користење опрема	30.000,00
408500	Останати видови наемнини	30.000,00
409	Други материјални расходи	980.000,00
409000	Судски и административни такси	400.000,00
409100	Издатоци за стручна литература	260.000,00
409200	Расходи за учество на семинар,советување и сл.	200.000,00
409300	Расходи за регистрација на моторни возила	120.000,00
410	Провизија за платен промет	200.000,00
410100	Провизија за платен промет	150.000,00
410200	Банкарска провизија	50.000,00
411	Кредити и камати за кредити	23.800.000,00
411000	Кредити и камати за кредити	23.800.000,00
412	Премии за осигурување	500.000,00
412100	Премии за осигурување недвижности и права	300.000,00

412200	Премии за осигурување на моторни возила	200.000,00
413	Дневници за службени патувања и патни трошоци	2.130.000,00
413000	Дневница за службени патувања во земјата	250.000,00
413100	Дневница за службени патувања во странство	350.000,00
413200	Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во земј.	150.000,00
413300	Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во странство	750.000,00
413400	Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во земј.	200.000,00
413500	Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во станство	400.000,00
413720	Др.надом.во врска со служ.пат. во странство	30.000,00
414	Надоместоци на трошоци на работници и граѓани	9.205.000,00
414000	Надомест на трошоци за превоз до работа и од работа	200.000,00
414800	Јубилејни награди	135.000,00
414900	Други надоместоци	1.000.000,00
414901	Други надоместоци – членови на Совет на Агенцијата	7.870.000,00
416	Членарини	315.000,00
416300	Членарини на меѓународни и други организации	315.000,00
417	Интелектуални и други услуги	18.456.000,00
417100	Договорни услуги	12.100.000,00
417500	Нотарски услуги	100.000,00
417700	Други лични и интелектуални услуги	370.000,00
417800	Други неспомнати услуги-истражување	4.782.000,00
417900	Други услуги од правни лица	1.104.000,00
418	Останати други расходи	5.960.800,00
418800	Други расходи	5.960.800,00
42	Средства за посебни намени	14.000.000,00
420300	Други расходи за меѓун.соработка- Ипа проект	14.000.000,00
441	Средства за опрема	8.217.200,00
441000	Купување на канцелариски мебел	400.000,00
441100	Купување на моторни возила	3.497.200,00
441200	Купување-набавка на машини,уреди,инструменти	1.820.000,00
441500	Купување-набавка на друга опрема	2.500.000,00
442	Други капитални средства	1.140.000,00
442100	Откуп на патенти,лиценци и други права	1.140.000,00
460	Вкalkулирани плати	40.363.300,00
460000	Нето плати и надомести на плати	27.002.024,00
460200	Персонален данок на плати и надомест на плати	2.463.077,00
460300	Придонес за пензиско и инвалидско осигурување	7.265.470,00
460310	Придонес за вработување	484.376,00
460320	Придонес за здравствено осигурување	2.946.545,00
460330	Придонес за професионално заболување	201.808,00

--	--	--

Ставка	Приходи	Планирани средства
	Планиран приход за финансирање од радиодифузна такса	47.013.800,00
	Планирани приходи од дозволи	47.000.000,00
	Буџет	8.374.000,00
	Надзор за реемитување на програмски сервиси на оператори на јавна електронска комуникациска мрежа	7.156.500,00
	Средства од минати години	30.000.000,00
	Вкупно	139.544.300,00

**ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 2016-ТА ГОДИНА
ГРУПИРАНИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА**

**ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 2016-ТА ГОДИНА КОИ НЕ СЕ
ГРУПИРАНИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА**

Ставка	Приходи	Планирани средства
	Планиран приход за финансирање од радиодифузна такса	47.013.800,00
	Планирани приходи од дозволи	47.000.000,00
	Буџет	8.374.000,00
	Надзор за реемитување на програмски сервиси на оператори на јавна електронска комуникациска мрежа	7.156.500,00
	Средства од минати години	30.000.000,00
	Вкупно	139.544.300,00

**ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 2016-ТА ГОДИНА КОИ НЕ МОЖАТ ДА
СЕ ГРУПИРААТ ПО ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА**

400	Потрошени материјали	312.000,00
400500	Потрошени матер.за лична хигиена, вода и сл.	312.000,00
401	Потрошена енергија	3.906.000,00
401000	Потрошена електрична енергија	2.346.000,00
401100	Потрошена топлинска енергија	1.560.000,00
404	Превозни транспортни услуги	1.960.000,00
404500	Поштарина (писма,печ.материјал,пакети и сл.)	450.000,00
404600	Телефонски давачки,давачки за тел. и слично	1.500.000,00
404900	Други давачки за превозни услуги	10.000,00
405	Издатоци за реклама,пропаганда и репрезентација	1.250.000,00
405000	Издатоци за репрезентација	1.250.000,00
408	Наемнини	1.122.000,00
408000	Наемнина за користење градежни објекти	1.062.000,00
408100	Наемнина за користење опрема	30.000,00
408500	Останати видови наемнини	30.000,00
409	Други материјални расходи	980.000,00
409000	Судски и административни такси	400.000,00
409100	Издатоци за стручна литература	260.000,00
409200	Расходи за учество на семинар,советување и сл.	200.000,00
409300	Расходи за регистрација на моторни возила	120.000,00
410	Провизија за платен промет	200.000,00
410100	Провизија за платен промет	150.000,00
410200	Банкарска провизија	50.000,00
411	Кредити и камати за кредити	23.800.000,00
411000	Кредити и камати за кредити	23.800.000,00
412	Премии за осигурување	500.000,00
412100	Премии за осигурување недвижности и права	300.000,00
412200	Премии за осигурување на моторни возила	200.000,00
413	Дневници за службени патувања и патни трошоци	2.130.000,00
413000	Дневница за службени патувања во земјата	250.000,00
413100	Дневница за службени патувања во странство	350.000,00
413200	Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во земј.	150.000,00
413300	Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во странство	750.000,00
413400	Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во земј.	200.000,00
413500	Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во станство	400.000,00
413720	Др.надом.во врска со служ.пат. во странство	30.000,00
414	Надоместоци на трошоци на работници и граѓани	9.205.000,00
414000	Надомест на трошоци за превоз до работа и од работа	200.000,00
414800	Јубилејни награди	135.000,00

414900	Други надоместоци	1.000.000,00
414901	Други надоместоци – членови на Совет на Агенцијата	7.870.000,00
416	Членарини	315.000,00
416300	Членарини на меѓународни и други организации	315.000,00
417	Интелектуални и други услуги	1.563.000,00
417100	Договорни услуги	1.183.000,00
417700	Други лични и интелектуални услуги	370.000,00
418	Останати други расходи	406.800,00
418800	Други расходи	406.800,00
42	Средства за посебни намени	14.000.000,00
420300	Други расходи за меѓун. соработка- Ипа проект	14.000.000,00
441	Средства за опрема	3.897.200,00
441000	Купување на канцелариски мебел	400.000,00
441100	Купување на моторни возила	3.497.200,00
442	Други капитални средства	786.000,00
442100	Откуп на патенти, лиценци и други права	786.000,00
460	Вкalkулирани плати	40.363.300,00
460000	Нето плати и надомести на плати	27.002.024,00
460200	Персонален данок на плати и надомест на плати	2.463.077,00
460300	Придонес за пензиско и инвалидско осигурување	7.265.470,00
460310	Придонес за вработување	484.376,00
460320	Придонес за здравствено осигурување	2.946.545,00
460330	Придонес за професионално заболување	201.808,00
	Вкупно	106.686.300,00

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 2016-ТА ГОДИНА КОИ СЕ ГРУПИРАНИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈА И ПОДДРШКА НА РАБОТАТА НА ДИРЕКТОРОТ И НА СОВЕТОТ НА АГЕНЦИЈАТА

403	Други услуги	472.000,00
403400	Печатарски услуги	472.000,00
417	Интелектуални и други услуги	236.000,00
417100	Договорни услуги	236.000,00
418	Останати други расходи	950.000,00
418800	Други расходи	950.000,00
	Вкупно	1.658.000,00

СЕКТОР ЗА ПРОГРАМСКИ РАБОТИ

402	Инвестиционо одржување на средствата	141.600,00
402030	Поправки изврш.на добрата, сервис, монтажа, хардвер и софтвер	141.600,00
417	Интелектуални и други услуги	7.232.000,00
417100	Договорни услуги	6.524.000,00
417800	Други неспомнати услуги-истражувања	708.000,00
442	Други капитални средства	354.000,00
442100	Откуп на патенти, лиценци и други права	354.000,00
	Вкупно	7.727.600,00

СЕКТОР ЗА ПРАВНИ И ЕКОНОМСКО - ФИНАНСИСКИ РАБОТИ

402	Инвестиционо одржување на средствата	40.000,00
402030	Поправки изврш.на добрата, сервис, монтажа, хардвер и софтвер	40.000,00
417	Интелектуални и други услуги	3.785.000,00

417100	Договорни услуги	3.685.000,00
417500	Нотарски услуги	100.000,00
418	Останати други расходи	354.000,00
418800	Други расходи	354.000,00
	Вкупно	4.179.000,00

СЕКТОР ЗА ИНФОРМАТИЧКА ПОДДРШКА И ОПШТИ РАБОТИ

400	Потрошени материјали	1.810.400,00
400002	Ситен инвентар во употреба	300.000,00
400003	Униформи, обувки, облека	330.400,00
400100	Потрошено гориво, мазиво и сл.	472.000,00
400300	Потрошени канцелариски материјали	300.000,00
400500	Потрошени матер. за лична хигиена, вода и сл.	140.000,00
400700	Потрошени други материјали и суровини	150.000,00
400900	Потрошени резервни делови	118.000,00
402	Инвестиционо одржување на средствата	3.077.200,00
402010	Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-леки коли	500.000,00
402020	Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-мебел	10.000,00
402030	Поправки, изврш. на добрата, сервис, монтажа, хардвер и софтвер	259.600,00
402040	Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-опрема	1.671.400,00
402050	Поправка одржување на градежни објекти	636.200,00
417	Интелектуални и други услуги	1.576.000,00
417100	Договорни услуги	472.000,00
417900	Други услуги од правни лица	1.104.000,00
418	Останати други расходи	4.200.000,00
418800	Други расходи	4.200.000,00
441	Средства за опрема	4.320.000,00
441200	Купување-набавка на машини, уреди, инструменти	1.820.000,00
441500	Купување-набавка на друга опрема	2.500.000,00
	Вкупно	14.983.600,00

СЕКТОР ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И ЗАШТИТА НА АВТОРСКИ ПРАВА

402	Инвестиционо одржување на средствата	185.800,00
402030	Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа, хардвер и софтвер	185.800,00
417	Интелектуални и други услуги	4.074.000,00
417800	Други неспоманти услуги-истражување	4.074.000,00
418	Останати други расходи	50.000,00
418800	Други расходи	50.000,00
	Вкупно	4.309.800,00

Напомена: Групирањето на трошоците по организациона структура е извршено врз основа на надлежноста на секој соодветен сектор за спроведување на одредена активност на Агенцијата.

**ПРЕДВИДЕНИ КАПИТАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ ЗА 2016-ТА ГОДИНА**

Согласно ИПА Проектот 2011, кој се однесува за набавка на опрема за систем за мониторинг на медиумските содржини за потребите на Агенцијата, планирано е да се испорача опрема во вкупна вредност од 830.000,00 евра. Учеството на Агенцијата во овој проект изнесува 25% (проценти), односно 13.200.000,00 денари кои се планирани во Финансискиот план за 2016 година.

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за доизградбата на деловниот објект „Палата Панко Брашнар“ подигна кредит. Во 2016-та година се планирани средства во вкупен износ од 23.800.000,00 денари, од кои 9.800.000,00 денари се планирани за отплата на месечни анuitети за земен кредит, додека 14.000.000,00 денари се планирани за предвремена отплата на дел од кредитот.

Исто така за набавка на специјално возило за снимање на програмски сервиси на радијата се планирани средства во вкупен износ од 3.100.000,00 денари.

Бр. 05-7138/1
25.12. 2015 година
Скопје

Подготвиле: Весна Симоновска / Горан Радуновиќ
Контролирал: Горан Радуновиќ
Одобрила: д-р Андриана Скерлев-Чакар

Согласна: м-р Драгица Љубевска

Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Претседател на Советот,

Лазо ПЕТРУШЕВСКИ





РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

Бр. 02-7136/1
25.12 2015 година
Скопје

Врз основа на член 8 став 5, член 10, член 18 став 1 алинеја 12 и член 20 став 1 алинеја 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14) и член 11 став 5, член 15 став 1 алинеја 11, член 16 став 1, член 39 став 1 алинеја 4 и член 47 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, согласно Заклучокот бр.02-7096/4 од 25. 12. 2015 година, на 41-та седница одржана на 25.12.2015 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

1. Се одобрува Програмата за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (со Програмата на планирани активности и Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, за 2016-та година), во текстот како што е предложена.

2. Оваа одлука влегува во сила веднаш.

О б р а з л о ж е н и е

Согласно член 8 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“, бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), со годишната програма за работа на Агенцијата за наредната година се утврдени задачите и целите кои Агенцијата треба да ги исполни наредната година, согласно со овој закон и истата особено треба да содржи: програма на планирани активности и финансиски план за наредната година, кој содржи податоци за реализација на планираните активности, планираните приходи и расходи на Агенцијата за наредната година групирани по структура и по организациона структура на Агенцијата, како и предвидените капитални инвестиции на Агенцијата за наредната година.

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на својата 36-та седница одржана на 16.11.2015 година, согласно Заклучокот бр.02-6522/4 од 16.11.2014 година, ја усвои Нацрт - Програмата за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2016-та година (со Нацрт - Програмата на планирани активности и Нацрт - Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги).

Согласно член 10 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и член 47 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата на својата веб страница јавно ја објави предложената Програма за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2016-та година (со Програмата на планирани активности и Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги), со цел да обезбеди јавна расправа и да овозможи сите заинтересирани страни да ги изразат своите мислења, гледишта и ставови, во рок од 30 (триесет) дена од денот на

објавувањето односно најдоцна до 17.12.2015 година. Заклучно со 21.12.2015 година, предлози за измена и дополнување на Програмата за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2016-та година, доставија Зоран Фиданоски, член на Советот на Агенцијата (арх. бр.01-6897/1 од 04.12.2015 година) и Македонски Телеком АД – Скопје (арх. бр.01-7085/1 од 21.12.2015 година).

Следствено на наведеното, Агенцијата врз основа на член 8 став 5, член 10, член 18 став 1 алинеја 12 и член 20 став 1 алинеја 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14) и член 11 став 5, член 15 став 1 алинеја 11, член 16 став 1, член 39 став 1 алинеја 4 и член 47 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, согласно Заклучокот бр.02-7096/4 од 25.12.2015 година, на 41-та седница одржана на 25.12.2015 година донесе одлука како во диспозитивот.

Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги
Претседател на Советот,

Лазо ПЕТРУШЕВСКИ



Примерок од одлуката да се достави до:

- Секторот за правни и економско - финансиски работи;
- Секторот за стратешко планирање и авторски права;
- Сектор за информатичка поддршка и општи работи.

Вид работа: 1 2 3
 Период: 05 17 14 10
 Идентификационен број (ЕМБС): 4 5 6 7 8 9 10 11
 Контролор: 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 8 0 2 3
 Резервни кодокси: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

НАЗИВ НА НЕПРОФИТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА: Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
 СЕДИШТЕ: Ул. Македонија бр 384 Скопје

БИЛАНС НА СОСТОЈБА
 на ден 31. XII 2015 година
 (во Денари)

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)	ИЗНОС		
				Бруто	Тековна година Исправка на вредноста	Нето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (002 + 003 + 008 + 009)	0 0 1	86245120	260968023	46933032	214034991
1.	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	0 0 2				
2.	Земјишта и шуми	0 0 4				
3.	Градежни објекти	0 0 5				
4.	Опрема	0 0 6	7769737	199109765	46933032	199109765
5.	Други материјални средства	0 0 7				
	II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 004 до 007)	0 0 3				
1.	МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	0 0 2	7769737	260968023	46933032	214034991
2.	Земјишта и шуми	0 0 4				
3.	Градежни објекти	0 0 5				
4.	Опрема	0 0 6	7769737	199109765	46933032	199109765
5.	Други материјални средства	0 0 7				
	III. МАТЕРИЈАЛНИ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА ВО ПОДГОТОВКА	0 0 8	78475383			
6.	IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА	0 0 9				
	Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И АКТИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (011+018+019+020+021+022+023+024)	0 1 0	129732017	121761409		121761409

Ред. Број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)	Износ		
				Бруто	Исправка на вредноста	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
7.	I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 012 до 017)	0 1 1	74 366 888	45 894 725		45 894 725
8.	Жиросметка	0 1 2	74 308 914	45 821 929		45 821 929
9.	Благајна	0 1 3	51 974	12 296		7 2796
10.	Девизна сметка	0 1 4				
11.	Издвоени парични средства и акредитиви	0 1 5				
12.	Нерезидентна девизна сметка	0 1 6				
13.	Други парични средства	0 1 7				
14.	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	0 1 8				
15.	III. КУПУВАЧИ	0 1 9	25 402 439	25 465 190		25 465 190
16.	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	0 2 0				
17.	V. КРАТКОРОЧНО-ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	0 2 1	25 053 082	4 111		4 111
18.	VI. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА	0 2 2	2 719 220	2 909 352		2 909 352
19.	VII. ПОБАРУВАЊА ЗА ПОВЕКЕ ПЛАТЕНИ ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ	0 2 3	6 298 144	1 093 238		1 093 238
20.	VIII. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (025 + 026 + 027)	0 2 4	1 555 544	4 639 8493		4 639 8493
21.	Од напред платени разграничени трошоци	0 2 5				
21.	Пренесен вишок на приходи од претходната година	0 2 6				
21.	Други активни временски разграничувања	0 2 7	1 555 544	4 639 8493		4 639 8493

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ				
			Претходна година (почетна состојба)	Бруто	Тековна година Исправка на вредноста	Нето (5 - 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
	В. МАТЕРИЈАЛН. РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, СИТЕН ИНВЕНТАР, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДИ И СТОКИ (од 029 до 034)	0 2 8					
22.	Материјали на залиха	0 2 9	40451	1123130	1073031	50099	
23.	Резервни делови	0 3 0	40451	331054	280955	50095	
24.	Ситен инвентар	0 3 1		792036	792036		
25.	Производство	0 3 2					
26.	Производи	0 3 3					
27.	Стоки	0 3 4					
	Г. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (036 + 037)	0 3 5					
28.	Непокриени расходи - загуба од поранешни години	0 3 6					
29.	Непокриени расходи - загуба од тековната година	0 3 7					
	Д. СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИ (039 + 040)	0 3 8					
30.	Парични средства на резервите	0 3 9					
31.	Пласмани и тобарувања од резервниот фонд	0 4 0					
	Ѓ. СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ	0 4 1					
32.	ВКУПНА АКТИВА (001+010+028+035+038+041)	0 4 2	216014588	383852562	48006063	335846499	
33.	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	0 4 3					

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Основа на АОП	Износ	
			Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање (тековна година)
1	2	3	4	5
	ПАСИВА:			
	I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИТЕ СРЕДСТВА (045)	0 4 4	862 285 571	214 085 090
34.	Деловен фонд	0 4 5	862 285 571	214 085 090
35.	II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	0 4 6		
	III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (048 до 050)	0 4 7		43 886 147
36.	Долгорочни кредити од банки во земјата	0 4 8		43 886 147
37.	Долгорочни кредити од странство	0 4 9		
38.	Други долгорочни обврски	0 5 0		
	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И ПАСИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (052 до 061)	0 5 1	394 6318	437 1455
39.	Хартии од вредност	0 5 2		
40.	Добавувачи	0 5 3	353 4554	427 0732
41.	Обврски према државата и други институции за даноци и придонеси и други обврски	0 5 4	313 759	
42.	Краткорочни-финансиски обврски	0 5 5		

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС		
			Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање (тековна година)	
1	2	3	4	5	
43.	Други краткорочни обврски	0 5 6		98005	100723
44.	Краткорочни обврски спрема меѓународни организации	0 5 7			
45.	Обврски за примени донации во пари од меѓународни организации	0 5 8			
46.	Обврски за примени донации во натура од меѓународни организации	0 5 9			
47.	Други обврски спрема меѓународни организации	0 6 0			
48.	Обврски за плати	0 6 1			
	V. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (063 до 065)	0 6 2	125785699	73503807	
49.	Пасивни временски разграничувања пресметани и однапред наплатени приходи	0 6 3	21212984	21249512	
50.	Дел од вишокот на приходите пренесен во наредната година	0 6 4	104572715	52254295	
51.	Други пасивни временски разграничувања	0 6 5			
52.	VI. РЕЗЕРВЕН ФОНД	0 6 6			

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС						
			Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање (тековна година)					
1	2	3	4	5					
53.	VII. НЕРАСПРЕДЕЛЕН ДЕЛ ОД ВИШКОТ НА ПРИХОДИТЕ - ДОБИВКАТА	0 6 7							
54.	VIII. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ	0 6 8							
	ВКУПНА ПАСИВА (044+046+047+051+062+ +066+067+068)	0 6 9	216017588					335846499	
55.	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	0 7 0							

Сметководител: Име и презиме _____

ЕМБГ:

Сметководител: Име на фирма _____

ЕМБС:

Во _____ Лице одговорно за составување на билансот,

На ден _____

Раководител,



Образецот е пропишан со Правилникот за Сметковниот план и Билансите на непрофитните организации („Сл. весник на РМ“, бр. 117/05 и 11/06)

<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr><td style="width: 33%;"></td><td style="width: 33%;"></td><td style="width: 33%;"></td></tr> </table>				<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr><td style="width: 33%;"></td><td style="width: 33%;"></td><td style="width: 33%;"></td></tr> </table>				
1 2 3	Период	Контролор						
Вид работа	Идентификационен број (ЕМБС)	Резервни кодекси						
0 5 1 7 1 4 4 0	3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 8 0 2 3							
	4 5 6 7 8 9 10 11	12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26						

Назив на непрофитната организација Агенција за аудио и аудиовизуелни медиум. услуги
 Седиште: ул. МАКЕДОНИЈА бр. 38, Скопје - Центар

БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ

во периодот од 01.01 до 31.12.2015 година

(во денари)

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
			Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5
	РАСХОДИ:			
	МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ И АМОРТИЗАЦИЈА (202 до 210)			
		2 0 1	12 147 400	9 608 205
1.	Потрошени материјали	2 0 2	686 992	698 549
2.	Потрошена енергија	2 0 3	1 899 902	2 293 050
3.	Други услуги	2 0 4	858 719	1 302 804
4.	Превозни - транспортни услуги	2 0 5	1 884 249	1 482 738
5.	Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација	2 0 6	672 184	434 532
6.	Амортизација	2 0 7		
7.	Набавна вредност на продадените материјали, стоки и услуги	2 0 8		
8.	Наемнини	2 0 9	584 806	2 766 948
9.	Други материјални расходи	2 1 0	297 288	629 584
	ДРУГИ РАСХОДИ (212 до 221)			
		2 1 1	1 192 489	1 919 531
10.	Провизија за платниот промет	2 1 2	86 550	88 851
11.	Камати на кредити и заеми	2 1 3	9	31 853 53
12.	Премии за осигурување	2 1 4	1 291 60	1 731 03
13.	Дневници за службено патување и патни трошоци	2 1 5	677 848	1 181 968
14.	Надоместоци на трошоците на работниците и граѓаните	2 1 6	4 268 163	8 294 552
15.	Негативни курсни разлики	2 1 7	49	477
16.	Членарини	2 1 8	1 359 60	1 603 78
17.	Други расходи	2 1 9	613 108	49 600 94
18.	Издатоци за меѓународна соработка	2 2 0	49 607	1 150 538
19.	Пренесени средства	2 2 1		
	КАПИТАЛНИ И ДРУГИ СРЕДСТВА (223 + 224 + 225)			
		2 2 2	584 860	1 294 282
20.	а) Средства за градежни објекти	2 2 3	571 885	1 223 821
21.	б) Средства за опрема	2 2 4	1 297 443	70 192 58
22.	в) Други капитални средства	2 2 5		2 684 6

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
			Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5
	ПОМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ (227+228+229)	2 2 6	1643187	
23.	Помошти, донации и други давања на правни субјекта	2 2 7	1643187	
24.	Надомести и помошти на физички лица	2 2 8		
25.	Други помошти и давања	2 2 9		
	ПЛАТИ И НАДОМЕСТ НА ПЛАТИ (231 + 232)	2 3 0	36176850	33327494
26.	а) Вкалкулирани плати	2 3 1	36176850	33327494
27.	б) Вкалкулирани надомести	2 3 2		
28.	Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот	2 3 3	714515	6442
29.	Вонредни расходи	2 3 4		
	ВКУПНО РАСХОДИ (201+211+222+226+230+233+234)	2 3 5	121092849	191565690
30.	Остварен вишок на приходи-добивка пред оданочување (250 минус 235) ако 250>235	2 3 6	104572715	52254295
31.	Даноци, придонеси и други давачки од добивката	2 3 7		
32.	Остварен нето вишок - добивка по оданочувањето (236 минус 237)	2 3 8	104572715	52254295
33.	Вкупно (235+236) или (235+237) ако 237 е поголемо од 236 = 252	2 3 9	225665564	243819985
	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ПРОИЗВОДИ, СТОКИ И УСЛУГИ (241+242)	2 4 0		
34.	Приходи од продажбата на производи и стоки	2 4 1		
35.	Приходи од услуги	2 4 2		
36.	Приходи од камати и позитивни курсни разлики	2 4 3	2105656	40193819
37.	Приходи од членарини, подароци, донации и приходи од други извори	2 4 4	49590220	51701392
38.	Приходи од кирии и закупнини	2 4 5		
39.	Сопствени приходи	2 4 6		
40.	Други приходи	2 4 7	45238854	47352059
41.	Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година	2 4 8	127807872	104572715
42.	Вонредни приходи	2 4 9	922962	
	ВКУПНО ПРИХОДИ (240+243+244+245+246+247+248+249)	2 5 0	225665564	243819985
43.	Непокриени расходи (235 минус 250)	2 5 1		
	ВКУПНО (250+251) = 239	2 5 2	225665564	243819985

Сметководител: Име и презиме _____

ЕМБГ:

Сметководител: Име на фирма _____

ЕМБС:

Во _____

Лице одговорно за составување на билансот, г

Раководител, _____

На ден _____



1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11	12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Вид раб.	Идентификационен број (ЕМБС)	Резервни кодекси
	Период	Контролор
	05171440	3000000000618023

Назив на непрофитната организација Агенција за аудио и аудиовизуелни медиум. услуги
 Адреса, седиште и телефон ул. МАКЕДОНИЈА бр. 38, СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
 Адреса за е-пошта _____
 Единствен даночен број МК 4030997339003

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

За државната евиденција за непрофитните организации

(во денари)

Ред. број	Група на сметки, сметка д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА		356234	161178
1.	000	Набавна вредност на основачки издатоци	6 0 1		
2.	009д	Ревалоризација на основачки издатоци	6 0 2		
3.	028д	Исправка на вредноста на основачки издатоци	6 0 3		
4.		Сегашна вредност на основачки издатоци (< или = АОП 002 од БС)	6 0 4		
5.	001	Набавна вредност на издатоци за истражувања и развој	6 0 5		
5.1.		Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на истражувања и развој	6 0 6		
5.2.		Трошоци за материјали и услуги користени или потрошени при истражувања и развој	6 0 7		
5.3.		Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при истражувања и развој	6 0 8		
5.4.		Амортизација на патенти и лиценци користени при истражување и развој	6 0 9		
6.	009д	Ревалоризација на издатоци за истражување и развој	6 1 0		
7.	028д	Исправка на вредноста на издатоци за истражување и развој	6 1 1		

¹⁾ Трошоци за сировини и материјал, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа, трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги кои се услов за истражувањето и развојот на сопствени цели.

Ред. број	Група на сметки, сметка д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
8.		Сегашна вредност на издатоци за истражувања и развој (< или = АОП 002 од БС)	6 1 2		
9.	002д	Набавна вредност на патенти, лиценци, концесии, заштитни знаци и останати слични добра	6 1 3		
10.	009д	Ревалоризација на патенти, лиценци, концесии, заштитни знаци и останати слични добра	6 1 4		
11.	028д	Исправка на вредност на патенти, лиценци, концесии, заштитни знаци и останати слични добра	6 1 5		
12.		Сегашна вредност на патенти, лиценци, концесии, заштитни знаци и останати слични добра (< или = АОП 002 од БС)	6 1 6		
13.	002д	Набавна вредност на софтвер со лиценца	6 1 7		
14.	009д	Ревалоризација на софтвер со лиценца	6 1 8		
15.	028д	Исправка на вредност на софтвер со лиценца	6 1 9		
16.		Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 002 од БС)	6 2 0	356234	161178
17.	002д	Набавна вредност на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба	6 2 1		
18.	009д	Ревалоризација на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба	6 2 2		
19.	028д	Исправка на вредност на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба	6 2 3		
20.		Сегашна вредност на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 002 од БС)	6 2 4		
21.	002д	Набавна вредност на набавени бази на податоци	6 2 5		
22.	009д	Ревалоризација на набавени бази на податоци	6 2 6		
23.	028д	Исправка на вредност на набавени бази на податоци	6 2 7		
24.		Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< = АОП 002 од БС)	6 2 8		
25.	002д	Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	6 2 9		
26.	009д	Ревалоризација на бази на податоци развиени за сопствена употреба	6 3 0		

Ред. број	Група на сметки, сметка д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
27.	028д	Исправка на вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	6 3 1		
28.		Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 002 од БС)	6 3 2		
29.	005	Набавна вредност на останат нематеријален имот	6 3 3		
30.	009д	Ревалоризација на останат нематеријален имот	6 3 4		
31.	028д	Исправка на вредност на останат нематеријален имот	6 3 5		
32.		Сегашна вредност на останат нематеријален имот (< или = АОП 002 од БС)	6 3 6		
33.	010д	Земјишта	6 3 7		
34.	019д	Ревалоризација на земјишта	6 3 8		
35.		Сегашна вредност на земјишта (< или = АОП 004 од БС)	6 3 9		
		Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА		6321233	6962230
36.	010д	Шуми	6 4 0		
37.	019д	Ревалоризација на шуми	6 4 1		
38.		Сегашна вредност на шуми (< или = АОП 004 од БС)	6 4 2		
39.	016	Набавна вредност на превозни средства	6 4 3		
40.	019д	Ревалоризација на превозни средства	6 4 4		
41.	029д	Исправка на вредност на превозни средства	6 4 5		
42.		Сегашна вредност на превозни средства (< или = АОП 007 од БС)	6 4 6	3152881	4073001
43.	013д и 014д	Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема ²⁾	6 4 7		
44.	019д	Ревалоризација на информациска и телекомуникациска опрема	6 4 8		
45.	029д	Исправка на вредност на информациска и телекомуникациска опрема	6 4 9		
46.		Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 006 од БС)	6 5 0	2708732	1932969
47.	014д	Набавна вредност на компјутерска опрема ³⁾	6 5 1		

²⁾ Уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио телевизиска и комуникациона опрема и апарати)

³⁾ Хардвер и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично

Ред. број	Група на сметки, сметка д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
48.	019д	Ревалоризација на компјутерска опрема	6 5 2		
49.	029д	Исправка на вредност на компјутерска опрема	6 5 3		
50.		Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 006 од БС)	6 5 4		
51.	017д	Набавна вредност на повеќегодишни насади	6 5 5		
52.	019д	Ревалоризација на повеќегодишни насади	6 5 6		
53.	029д	Исправка на вредност на повеќегодишни насади	6 5 7		
54.		Сегашна вредност на повеќегодишни насади (< или = АОП 007 од БС)	6 5 8		
55.	017д	Набавна вредност на основно стадо	6 5 9		
56.	019д	Ревалоризација на основно стадо	6 6 0		
57.	029д	Исправка на вредност на основно стадо	6 6 1		
58.		Сегашна вредност на основно стадо (< или = АОП 007 од БС)	6 6 2		
59.		Книги, уметнички дела, споменици на култура	6 6 3	459620	956260
60.		Драгоцени метали и камења	6 6 4		
61.		Антиквитети и други уметнички дела	6 6 5		
62.		Други скапоцености	6 6 6		
		В. РАСХОДИ		41081207	34712502
		I. Материјални расходи			
63.	407д	Набавна вредност на продадени материјали и делови (< или = АОП 208 од БПР)	6 6 7		
64.	407д	Набавна вредност на продадените трговски стоки (< или = АОП 208 од БПР)	6 6 8		
65.	408д	Наемнини на земјиште (< или = АОП 209 од БПР)	6 6 9		
		II. Други расходи		3261170	
66.	414д	Отпремнини за пензија (< или = АОП 216 од БПР)	6 7 0	42276	
67.	414д	Подароци за деца (< или = АОП 216 од БПР)	6 7 1		

Ред. број	Група на сметки, сметка д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
68.	414д	Помош на семејствата на вработените (< или = АОП 216 од БПР)	6 7 2		
69.	414д	Помош за вработените (< или = АОП 216 од БПР)	6 7 3	611642	646640
70.	414д	Јубилејни награди (< или = на АОП 216 од БПР)	6 7 4		
71.	417д	Издатоци за авторски хонорари (< или = на АОП 219 од БПР)	6 7 5		
72.	417д	Издатоци за повремени и привремени работи (< или = на АОП 219 од БПР)	6 7 6	2607252	738368
		III. Помощи, донации и други давачки		1643187	
73.	450д	Помощи, донации и други давања на субјектите во добра и услуги (< или = на АОП 227 од БПР)	6 7 7	1643187	
74.	451д	Надомести и помощи на физичките лица во добра и услуги (< или = на АОП 228 од БПР)	6 7 8		
75.	455д	Други помощи и давања во добра и услуги (< или = на АОП 229 од БПР)	6 7 9		
		IV. Плати и надомест на плати		36176850	33327494
76.	460д	Плати (< или = на АОП 231 од БПР)	6 8 0	24226734	22331770
77.	460д	Придонеси на плати (< или = на АОП 231 од БПР)	6 8 1	9767791	8998420
78.	460д	Даноци на плати (< или = на АОП 231 од БПР)	6 8 2	2182325	1997304
79.	461д	Надомести на плати (< или = АОП 232 од БПР)	6 8 3		
80.	461д	Даноци на надомести (< или = на АОП 232 од БПР)	6 8 4		
81.	461д	Придонеси на надомести (< или = на АОП 232 од БПР)	6 8 5		
		Г. ПРИХОДИ		51695876	51895211
82.	720	Приходи од камати (< или = на АОП 243 од БПР)	6 8 6	2003464	190899
83.	721	Приходи од позитивни курсни разлики (< или = на АОП 243 од БПР)	6 8 7		2920
84.	730д	Приходи од членарини (< или = на АОП 244 од БПР)	6 8 8		
85.	730д	Приходи од придонеси (< или = на АОП 244 од БПР)	6 8 9		
86.	730д	Приходи од подароци (< или = на АОП 244 од БПР)	6 9 0		

Ред. број	Група на сметки, сметка д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
87.	730д	Приходи од донации (< или = на АОП 244 од БПР)	6 9 1		
88.	731	Приходи од други извори (< или = на АОП 244 од БПР)	6 9 2	49590220	51701392
89.	750д	Приходи од изработка на основни средства во сопствена режија (< или = на АОП 246 од БПР)	6 9 3		
90.	750д	Приходи од изработка на делови и ситен инвентар во сопствена режија (< или = на АОП 246 од БПР)	6 9 4		
	Д	ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ			
91.		Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	6 9 5		

Во _____

Лице одговорно за составување на образецот

На ден _____

Одговорно лице на непрофитната организација



Датум и печат на прием во ЦРМ _____

Контролата ја извршиле: _____

Образецот е пропишан со Правилникот за изменување на Правилникот за посебните податоци потребни за системот на државната евиденција и за формата и содржината на образецот за државната евиденција („Сл. весник на РМ“, бр. 101/14)

	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">Период</td></tr> </table>				Период			<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">Контролор</td></tr> </table>				Контролор																																											
Период																																																							
Контролор																																																							
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">Вид работа</td></tr> </table>				Вид работа			<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;">0</td><td style="width: 20px; height: 20px;">5</td><td style="width: 20px; height: 20px;">1</td><td style="width: 20px; height: 20px;">7</td><td style="width: 20px; height: 20px;">1</td><td style="width: 20px; height: 20px;">4</td><td style="width: 20px; height: 20px;">4</td><td style="width: 20px; height: 20px;">0</td></tr> <tr><td colspan="8" style="text-align: center;">Идентификационен број (ЕМБС)</td></tr> </table>	0	5	1	7	1	4	4	0	Идентификационен број (ЕМБС)								<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;">3</td><td style="width: 20px; height: 20px;">0</td><td style="width: 20px; height: 20px;">0</td><td style="width: 20px; height: 20px;">0</td><td style="width: 20px; height: 20px;">0</td><td style="width: 20px; height: 20px;">0</td><td style="width: 20px; height: 20px;">0</td><td style="width: 20px; height: 20px;">0</td><td style="width: 20px; height: 20px;">0</td><td style="width: 20px; height: 20px;">6</td><td style="width: 20px; height: 20px;">1</td><td style="width: 20px; height: 20px;">8</td><td style="width: 20px; height: 20px;">0</td><td style="width: 20px; height: 20px;">2</td><td style="width: 20px; height: 20px;">3</td></tr> <tr><td colspan="15" style="text-align: center;">Резервни кодекси</td></tr> </table>	3	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	8	0	2	3	Резервни кодекси															
Вид работа																																																							
0	5	1	7	1	4	4	0																																																
Идентификационен број (ЕМБС)																																																							
3	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	8	0	2	3																																									
Резервни кодекси																																																							

Назив на непрофитната организација: Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
Седиште: ул. МАКЕДОНИЈА бр. 38, СКОПЈЕ ЦЕНТАР

БЕЛЕШКА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТОТ во периодот од 01.01 до 31.12 2015 година

(во денари)

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
			Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5
1.	А. ОСТВАРЕН НЕТО ВИШОК-ДОБИВКА	3 5 1	104572715	52254295
2.	а) Дел од вишокот-добивка за покривање на загуба од претходни години	3 5 2		
3.	Б. ОСТАТОК ОД НЕТО ДОБИВКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ (351 минус 352)	3 5 3	104572715	52254295
4.	а) Дел за резервниот фонд	3 5 4		
5.	б) Дел за деловниот фонд	3 5 5		
6.	в) Дел за плати	3 5 6		
7.	г) Дел за други намени	3 5 7		
8.	д) Дел за пренос во наредната година	3 5 8	104572715	52254295
9.	ѓ) Нераспределен дел од вишокот на приходите-добивката	3 5 9		
10.	А. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ - ЗАГУБА ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА	3 6 0		
11.	Б. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ - ЗАГУБА ОД ПОРАНЕШНИ ГОДИНИ	3 6 1		
12.	В. ВКУПНА ЗАГУБА ЗА ПОКРИВАЊЕ (360+361) = (363+364+365+366)	3 6 2		
13.	а) Покривање на загубата со дотации	3 6 3		
14.	б) Покривање на загубата со отпис на побарувањата на доверителите	3 6 4		
15.	в) Покривање на загубата со намалување на резервите	3 6 5		
16.	г) Непокриени расходи - загуба	3 6 6		

Сметководител: Име и презиме _____

ЕМБГ:

--	--	--	--	--

Сметководител: Име на фирма _____

ЕМБС:

--	--	--	--

Во _____

Лице одговорно за составување на билансот,

Раководител,

На ден _____



Образецот е пропишан со Правилникот за Сметковниот план и Билансите на непрофитните организации („Сл. весник на РМ“, бр. 117/05 и 11/06)

<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> </table> <p>Вид работа</p>				1	2	3	<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> <tr><td>10</td><td>11</td><td> </td></tr> </table> <p>Период</p>				4	5	6	7	8	9	10	11		<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>12</td><td>13</td><td>14</td></tr> <tr><td>15</td><td>16</td><td>17</td></tr> <tr><td>18</td><td>19</td><td>20</td></tr> <tr><td>21</td><td>22</td><td>23</td></tr> <tr><td>24</td><td>25</td><td>26</td></tr> </table> <p>Контролор</p>				12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3																																				
4	5	6																																				
7	8	9																																				
10	11																																					
12	13	14																																				
15	16	17																																				
18	19	20																																				
21	22	23																																				
24	25	26																																				
05171440	309900000618023																																					
Идентификационен број (ЕМБС)	Резервни кодекси																																					

Назив на субјектот Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
 Адреса, седиште и телефон Ул. МАКЕДОНИЈА БР. 38, СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
 Адреса за е-пошта _____
 Единствен даночен број МК 4030997339003

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД - РЕКАПИТУЛАР)

во периодот од 01.01 до 31.12 2015 година

Ред. број	НКД (Национална класификација на дејности)		Остварени приходи (во денари) ³⁾
	Класа ¹⁾	Назив ²⁾	
1.	84.13	УПРАВУВАЊЕ И ДАВАЊЕ ПОМОШ ЗА ПОУСПЕШНО ДЕЛОВНО РАБОТЕЊЕ	139.247.270
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

Ред. број	НКД (Национална класификација на дејности)		Остварени приходи (во денари) ³⁾
	Класа ¹⁾	Назив ²⁾	
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

¹⁾ Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака на класа, согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.

²⁾ Во колоната „Назив“ се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.

³⁾ Во колоната „Остварени приходи“ се внесува износот на остварените приходи по дејности.

РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД _____ ДЕЈНОСТ -

(Со назначувањето на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме НАТАША СТОЈЧЕВСКА

Потпис [Signature]



Во _____

На ден _____

Име и презиме на законскиот застапник _____

Потпис, _____

* За трговските друштва не е задолжителна употреба на официјалниот печат согласно Законот за трговските друштва

Образецот е пропишан со Правилникот за формата, содржината и начинот на пополнување на образецот за распределба на остварените приходи по дејности СПД - Рекапитулар („Сл. Весник на РМ“, бр. 72/14)



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

До:

- Државен завод за ревизија

Предмет: Достава на годишна сметка

Правен субјект: Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

ЕМБС: 5171440

Во прилог, Ви доставуваме годишната сметка за период 01.01.2015 - 31.12.2015 година на следните образци:

- 1) Биланс на состојба (Извештај за финансиската состојба);
- 2) Биланс на успех (Извештај за добивка или загуба и Извештај за останатата сеопфатна добивка);
- 3) Посебни податоци за државна евиденција – образец ДЕ;
- 4) Образец за структура на приходи по дејности – СПД;
- 5) Белешка за распоредување на резултатот;
- 6) Изјава од овластен застапник;
- 7) Копија од Уверението за сметководител / овластен сметководител, согласно Законот за сметководство, издадено од Министерството за финансии.

Со почит,

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА
СКОПЈЕ

Примено:	29.02.2016		
От: админ.	Број	Примено	Вредност
	17/10/391		

Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги



Директор

д-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ

Бр. 05-1166/1

Скопје 29.02 2016 г.



Агенција за аудио и
аудиовизуелни
медиумски услуги

Палата „Панко
Брашнаров“

ул. „Македонија“
бр.38
1000 Скопје
Република
Македонија

Тел. + 389 2 3103
400

www.avmu.org.mk
www.avmu.mk
contact@avmu.mk



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

Бр. 02-1150/1

26.02 - 2016 година

Скопје

Врз основа на член 20 став 1 алинеја 10 и член 18 став 1 алинеја 11 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“, бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), а во врска со член 19 од Законот за сметководство на непрофитните организации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/03, 17/11 и 154/15), согласно Заклучокот на Советот бр.02-1101/2 од 26.02.2016 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на својата 9-та седница одржана на 26.02.2016 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

1. Се усвојува Годишната сметка на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015-та година.
2. Оваа одлука влегува во сила веднаш.

О б р а з л о ж е н и е

Согласно позитивните законски прописи, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги има обврска да води сметководство, и по истекот на деловната година (што подразбира календарска година), да состави годишна сметка. Годишната сметка вклучува биланс на состојба, билансот на приходи и расходи, белешка за распоредување на резултатот и образци (ДБ, ДЕ и СПД).

Согласно член 19 од Законот за сметководство на непрофитните организации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/03, 17/11 и 154/15), годишната сметка се доставува до Управата за јавни приходи и до Регистарот на годишни сметки при Централниот регистар до крајот на месец февруари наредната година.

Следствено на горенаведеното, врз основа на член 20 став 1 алинеја 10 и член 18 став 1 алинеја 11 Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“, бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), а во врска со член 19 од Законот за сметководство на непрофитните организации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/03 и 17/11), согласно Заклучокот на Советот бр.02-1101/2 од 26.02.2016 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на својата 9-та седница одржана на 26.02.2016 година, донесе одлука како во диспозитивот.



Агенција за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги
Претседател на Советот,

Лазо ПЕТРУШЕВСКИ

Примерок од одлуката да се достави до:

- Секторот за правни и економско - финансиски работи,
- Секторот за информатичка поддршка и општи работи Архивата.

**АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ-СКОПЈЕ**

**Финансиски извештаи за годината
што завршува на 31 декември 2015 година
и Извештај на независниот ревизор**

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независниот ревизор	1 - 2
Биланс на приходи и расходи	3
Биланс на состојба	4
Белешки кон финансиските извештаи	5 -23



ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

ДО РАКОВОДСТВОТО НА АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ-СКОПЈЕ

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ-СКОПЈЕ (во натамошниот текст “Агенцијата”), кои се состојат од билансот на состојба на ден 31 декември 2015 година и придружниот биланс на приходи и расходи за истиот период и прегледот на значајни сметководствени политики и останати белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди што се применуваат во Република Македонија и интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвување на финансиските извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија на Република Македонија и Меѓународните стандарди за ревизија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување во финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Агенцијата со цел дизајнирање на ревизорски постапки коишто се соодветни на околностите, но не за цел на изразување на мислење за ефикасноста на интерната контрола на Агенцијата. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на сèвкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

(продолжува)



Ревизија Чулева

ул. Иван Аговски 1 /2 -1
1000 Скопје
Македонија

тел + 389 2 3094 014
факс + 389 2 3094 015
office@revizijaculeva.com.mk

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

ДО РАКОВОДСТВОТО НА АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ-СКОПЈЕ (Продолжение)

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ-СКОПЈЕ, на ден 31 декември 2015, како и финансискиот резултат, во согласност со сметководствените стандарди за непрофитни организации што се применуваат во Република Македонија.

ТП РЕВИЗИЈА ЧУЛЕВА-Скопје

Соња Чулева, Управител

Соња Чулева, Овластен ревизор



Скопје, 18 март, 2016

**АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ - СКОПЈЕ**

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ
За годината што завршува на 31 декември 2015
(Во илјади Денари)

	Белешка	Година што завршува на 31 декември	
		2015	2014
ПРИХОДИ ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ			
Приходи од надомест за користење одобрени дозволи за вршење на дејноста	4; 3.1; 3.2	47,352	45,239
Приходи од буџети и фондови	5; 3.2	51,701	49,590
Финансиски приходи-нето	6.3; .6	-	2,106
Останати приходи	7	40,191	923
ВКУПНИ ПРИХОДИ ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ		139,244	97,858
РАСХОДИ ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ			
Материјални расходи и услуги	8	(9,608)	(12,147)
Други расходи	9	(5,382)	(6,483)
Капитални и други средства	10	(129,428)	(58,486)
Платени обврски за даноци и други трансфери	11	(1,157)	(2,854)
Плати и други надоместоци за вработените	12; 3.12	(42,804)	(41,123)
Финансиски трошоци-нето	6; 3.6	(3,184)	-
ВКУПНИ РАСХОДИ ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ		(191,563)	(121,093)
ОСТВАРЕН ВИШОК / (ЗАГУБА) НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА (ЗАГУБА) ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ		(52,319)	(23,235)
Данок на добивка		-	-
		(52,319)	(23,235)
ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ –ДОБИВКА (ЗАГУБА) ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ ПО ОДАНОЧУВАЊЕ		(52,319)	(23,235)
Пренесен дел од вишок на приходи од претходни години		104,573	127,808
ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ – ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ		52,254	104,573

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.

Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015 се прифатени и одобрени од Раководството на Агенцијата на 26.02.2016 година.

Директор,

Д-р Зоран Трајчевски

**АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ - СКОПЈЕ**

БИЛАНС НА СОСТОЈБА
На 31 декември 2015
(во илјади Денари)

	<u>Белешка</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
АКТИВА			
Тековни средства			
Пари и парични еквиваленти	13	45,895	74,367
Побарувања од комитенти	14; 3.8	25,466	25,407
Депозити во банки	15	-	25,053
Други побарувања и АВР	16	50,401	4,905
Залихи		50	40
		121,812	129,772
Нетековни средства			
Нематеријални средства-нето	17; 3.7	1,810	2,005
Материјални средства-нето	17; 3.7	212,225	84,240
		214,035	86,245
ВКУПНА АКТИВА		335,847	216,018
ПАСИВА			
Долгорочни обврски			
Долгорочен кредит	19	31,158	-
Тековни обврски			
Обврски кон добавувачи и останати тековни обврски	18; 3.9	4,372	3,947
Пасивни временски разграничувања (ПВР)	20	21,250	21,213
Краткорочен дел на долгорочен кредит	19	12,728	-
Вкупно тековни обврски		38,350	25,160
Деловен фонд и акумулиран вишок на приходи			
Деловен фонд	21	214,085	86,285
Акумулиран вишок на приходи	21	52,254	104,573
Вкупно деловен фонд и акумулиран вишок на приходи		266,339	190,858
ВКУПНА ПАСИВА		335,847	216,018

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ (ПОРАНЕШЕН НАЗИВ: СОВЕТОТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА – Скопје) (во натамошниот текст: “Агенцијата”) е независно регулаторно непрофитно тело со јавни овластувања во радиодифузната дејност. Агенцијата е основана на 16.02.2007 година и е запишана во Централен Регистер на Република Македонија под ЕМБС бр.: 5171440.

Седиште: ул.Македонија бр.38 Скопје,Центар.

Приоритетна дејност: 84.13-Управување и давање помош за поуспешно деловно работење.

Работењето на Агенцијата (порано Советот) до 2013 година е тесно поврзано со Законот за радиодифузната дејност (“Службен весник на Република Македонија” бр. 100/2005 и пратечките измени и дополнувања објавени во бр.103/2008; 152/2008 и 6/2010.)

На 26 декември, 2013 година е донесен Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (во натамошниот текст: Законот), објавен во Службен весник на Република Македонија бр.184/26.12.2013 година додека соодветните дополнувања / измени се објавени во Службен весник на Република Македонија бр. 13/2004; 44/2014, 101/2014 и 132/2014 година. Агенцијата се грижи за обезбедување на слободата и плурализмот на изразување; за постоење разновидни, независни и самостојни медиуми и економски и технички развој на дејноста.

Надлежности

Во согласност со член 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата ги има следните надлежности:

- Се грижи за обезбедување на јавност во работата на радиодифузерите; заштита и развој на плурализмот на аудио и аудиовизуелните медиумски услуги; охрабрува и поддржува постоење на разновидни, независни и самостојни аудио и аудиовизуелни услуги;
- Превзема мерки во согласност со Законот во случаи на прекршување на неговите одредби или останатите прописи донесени врз основ на истиот;
- Се грижи за обезбедување заштита на малолетни лица;
- Донесува акти кои произлегуваат од Законот;
- Се грижи за заштита на интересите на граѓаните во областа на аудиовизуелните медиумски услуги;
- Утврдува постоење на недозволена медиумска концентрација;
- Одлучува за доделување, одземање или продолжување на дозволите за телевизиско или радио емитување;
- Превзема мерки за времено ограничување на пренос и прием од странски држави, во согласност со член 45 од Законот;
- Донесува листа на настани од големо значење во Републиката, поттикнува медиумска писменост, врши надзор согласно членовите 28,29 и 30 од Законот, води регистри утврдени со Законот, спроведува истражувања и анализи, врши мерење на гледаноста или слушањето на емисии и го пропишува начинот на кој се извршува мерењето;
- Врши други работи утврдени со Законот и дополнувањата/измените.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015**

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ (продолжува)

Советот на Агенцијата е составен од 7 членови со мандат од 7 години, кои ги избира Собранието на Република Македонија со Одлука бр.07-2613/1 од 02.07.2014 година, објавена во Службен весник на Република Македонија бр.100/03.07.2014 година. Советот на 31.12.2015 година работи во следниот состав:

Име и презиме	Функција во Советот	Година на назначување
Лазо Петрушевски	Претседател	2014
Д-р Милаим Фетаи	Заменик-претседател	2014
Селвер Ајдини	Член	2014
М-р Алма Машовиќ	Член	2014
М-р Методија Јанчевски	Член	2014
Зоран Фидановски	Член	2014
Лазар Трајчев	Член	2014

Стручна служба

До 30 јануари, 2015 година стручната служба ја сочинуваат следните организациони делови:

Назив на организациониот дел	Е-mail адреса
Секретаријат на Советот	secretariat@srd.org.mk
Сектор за програмски работи	monitoring@srd.org.mk
Сектор за правни работи	praven@srd.org.mk
Сектор за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста	international-pr@srd.org.mk
Сектор за спречување на пиратерија и заштита на авторско право и сродни права	copyrights@srd.org.mk
Сектор за економско-финансиско работење	economic@srd.org.mk
Сектор за технологии и информатика	tehnika@srd.org.mk
Сектор за истражување и долгорочен развој	research@srd.org.mk

Со Стручната служба на Агенцијата раководи Раководител чија е-mail адреса е:
a.skerlev-cakar@avmu.mk

Стручната служба на Агенцијата од 1 февруари 2015 година е организирана во следните организациони делови:

Назив на организациониот дел	Е-mail адреса на секторски раководител
Сектор за координација и поддршка на работата на Директорот и на Советот на Агенцијата	d.ljubevska@avmu.mk
Сектор за програмски работи	E.janevska@avmu.mk
Сектор за правни и економско-финансиски работи	a.skerlev-cakar@avmu.mk
Сектор за стратешко планирање и авторски права	m.dovleva@avmu.mk
Сектор за информатичка поддршка и општи работи	Arben.saiti@avmu.mk
Одделение за внатрешна ревизија	m.abduraimi@avmu.mk

Во согласност со член 22 од Законот, одредбите од Законот за државни службеници не се применуваат на вработените во Агенцијата.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ (продолжува)

Директор на Агенцијата

Директор на Агенцијата е Д-р Зоран Трајчевски. Директорот на Агенцијата има надлежности утврдени во член 20 од Законот.

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Финансиските извештаи на Агенцијата се изготвени во согласност со Законот за сметководство на непрофитните организации ("Службен весник на Република Македонија" 24/2003.) Согласно наведениот Закон, Агенцијата не е обврзана да составува и поднесува Извештај за промена на фондовите и Извештај за паричните текови.

Билансот на состојба и Билансот на приходи и расходи на Агенцијата се прикажани во согласност со формата и содржината на билансните шеми објавени во Правилникот за сметковен план и билансите на непрофитните организации ("Службен весник на Република Македонија" бр. 117/2005 и 11/2006.)

Во составувањето на овие финансиски извештаи Агенцијата ги применува сметководствените политики кои се обелоденети во Белешката 3 кон овие финансиски извештаи, кои се засновани на сметководствената и даночната регулатива во Република Македонија.

Извештајна валута на Агенцијата е македонски Денар ("Денар.") Сите износи во финансиските извештаи и соодветните белешки се прикажани во илјади Денари, освен доколку не е наведено поинаку.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1 Аудио или аудиовизуелна медиумска услуга

Во согласност со член 3 од Законот, аудио или аудиовизуелна медиумска услуга е:

- a) Услуга која ја обезбедува давател на аудио или аудиовизуелна медиумска услуга, која опфаќа каква било форма на економска активност чија примарна цел е обезбедување на аудио или аудиовизуелни програми за да се информира, забавува и/или образува пошироката јавност преку електронски комуникациски мрежи;
и
- b) Аудио или аудиовизуелна комерцијална комуникација.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.2 Признавање на приходите

Признавањето на приходите се спроведува според сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции. Тоа значи дека приходите се признаваат во пресметковниот период во којшто настанале според критериумот на мерливост и расположивост.

Приходите се мерливи кога можат да се искажат вредносно. Приходите се расположиви кога се остварени (наплатени) во пресметковниот период или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период под услов приходите да се однесуваат на пресметковниот период и служат за покривање на обврските од тој пресметковен период.

Агенцијата остварува приходи од:

Надомест за обезбедување на аудиовизуелни медиумски услуги по барање (надомест за надзор)

Во согласност со член 142 од Законот, се наплатува годишен надомест во висина од 0,5% од вкупниот годишен приход на операторот кој реемитува програмски сервиси или на давателот на аудиовизуелни медиумски услуги по барање, остварен со реемитување на програмски сервиси или со обезбедување на аудиовизуелни медиумски услуги по барање во текот на претходната календарска година или пократок период кога е почнато со давање на услугата. Надоместот се плаќа најдоцна до 15 април во тековната година на сметка на Агенцијата.

Надомест за Дозвола за телевизиско или радио емитување

Во согласност со член 68 од Законот, дозволата за телевизиско или радио емитување ја доделува Агенцијата за одредено ниво на гледаност или слушаност (државно, регионално или локално,) а имателот на дозволата стекнува право да го емитува радио или телевизискиот програмски сервис во подрачјето за кое ја добил дозволата. Дозволите се одобруваат во постапка на јавен конкурс, а одлуката за доделување дозвола за телевизиско или радио емитување се објавува во Службен весник на Република Македонија и на веб страната на Агенцијата. Дозволите се издаваат за време траење од 9 години со можност за нивно продолжување.

Надоместот за одобрените дозволи се утврдува на начин утврден во член 80 од Законот, а се плаќа за наплатување за секоја тековна година почнувајќи од датумот на доделување на дозволата, во рок од 30 дена од денот на прием на фактурата издадена од Агенцијата.

Радиодифузна такса

Во согласност со член 135 од Законот, претставува јавна давачка што служи за покривање на трошоците за создавање и емитување на програми и за техничко-технолошки развој на дејноста. На јавниот радиодифузен сервис, за одржување, употреба и развој на јавнатардиодифузна мрежа и за работа на Агенцијата. Радиодифузната такса се плаќа месечно во висина на трошоците за живот од претходната година објавен од Државниот завод за статистика. Наплатата се врши на сметка на ЈП МРТ од каде уплатените средства се насочуваат на корисниците наведени во член 135 од Законот. Агенцијата, во согласност со член 140 од Законот, добива 6% од уплатата.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжение)

3.3 Признавање на расходите

Признавањето на расходите се спроведува според сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени односно трансакции.

Расходите се признаваат во пресметковниот период во кој настанале или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период доколку се платени во пресметковниот период или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период под услов обврската за плаќање да настанала во пресметковниот период.

3.4 Долгорочни и краткорочни вложувања или позајмици

Исплатите во текот на годината по основ на долгорочни и краткорочни вложувања или позајмици, се искажуваат како расход и истовремено како побарување, а кога се враќаат, се затвара побарувањето и се искажува приход.

3.5 Трансакции во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажуваат во Денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Македонија кои важат на денот на трансакцијата.

Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажуваат со примена на официјални курсеви кои важат на денот на составувањето на Билансот на состојба.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжение)

3.6 Материјални (основни) средства

Материјалните (основните) средства на Агенцијата се состојат од градежен објект, опрема, мебел и возила.и инвестиции во тек.Материјалните средства на Агенцијата иницијално се евидентираат по набавна вредност, што потоа се намалува за износот на акумулираната амортизација и одредени оштетувања доколку се утврдени.

Набавната вредност се состои од: куповна вредност, царини, даноци, такси, издатоци за превоз и подвоз, сервисирање и ускладиштување, монтирање, проектни сметки, регистрации и други издатоци кои можат да се додадат на набавната вредност.

Набавната вредност се корегира за износите на доградба, реконструкција, адаптација и сл. (инвестиционо одржување.)

Одделните поправки, преправки, замена сервисирање и слично (тековно одржување), се евидентираат како расходи во Билансот на приходи и расходи.

Амортизацијата се пресметува со користење на праволиниска метода на отпис која доследно се спроведува од година во година.

Во продолжение се дадени годишни стапки за амортизација, применети на некои позначајни ставки на материјалните средства на Агенцијата:

Опис	2015	2014
Градежен објект	2%	2%
Канцелариски мебел и опрема	12%	12%
Компјутери, патнички возила и телекомуникациска опрема	20%	20%
Останата опрема	10-15%	10-15%

Кога се добиваат донирани средства, тогаш нивната вредност се евидентира директно на зголемување на средствата и деловниот фонд. Амортизацијата се евидентира на терет на деловниот фонд со истовремено зголемување на акумулираната амортизација.

3.7 Побарувања

Побарувањата се прикажани според нивната номинална вредност. За стари и сомнителни побарувања се врши исправка или отпис во согласност со Законот за облигациони односи, врз основ на одлука донесена од Агенцијата.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжение)

3.8 Обврски кон добавувачи

Обврските кон добавувачите се прикажани по нивната номинална вредност. Неизмирените обврски кон добавувачите се отпишуваат по основ на застареност врз основа на одлука донесена од раководството. Износите на отпишаните обврски се признаваат како останати приходи.

3.9 Плати и надоместоци за плати

Агенцијата учествува во пензискиот фонд со уплатување на определени придонеси утврдени со домашната легислатива. Придонесите, кои зависат од висината на платите, се уплатуваат во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија. Не постојат дополнителни обврски во однос на финансиските планови.

3.10 Данок на добивка

Во согласност со даночната регулатива во Република Македонија, основницата за пресметка на данок на добивка претставува добивка пред оданочување коригирана за износ на непризнаени расходи и одредени олеснувања, на која се аплицира стапка од 10% (2014:10%). Данокот се плаќа секој месец со авансни плаќања врз основа на пресметката од претходната година. На крајот на периодот на известување, се изготвува конечна калкулација за данокот.

3.11 Финансиски приходи и расходи

Финансиските приходи и расходи се состојат од затезна камата на доспеани ненаплатени салда; приход од инвестирани средства и позитивни и негативни курсни разлики.

Приходот од камати се евидентира во извештајот на приходи и расходи во периодот во кој е добиена наплатата.

Затезната камата на задоцнети салда се евидентира во извештајот на приходи и расходи во кој е извршено плаќањето или 30 дена од денот на известување под услов обврската да настанала во периодот за кој се известува.

3.12 Сметководствен принцип на континуитет

Финансиските извештаи на Агенцијата се подготвени врз основа на принципот на континуитет на 31 декември 2015 година и овој принцип продолжува да постои како претпоставка и после издавањето на финансиските извештаи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжение)

3.13 ПРОЕКТ

Се спроведува Проект во рамките на програмата IPA TAIB 2009 - Зајакнување на административните капацитети на регулаторните тела од областа на телекомуникациите и медиумите за воспоставување на ефикасна регулаторна рамка за новите дигитални и мултиплеј услуги (*Enhancing the administrative capacities of telecom and media authorities for efficient of new digital and multiple play services.*) Во овој Проект партиципираат Агенцијата за електронски комуникации и Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Вкупната вредност на Проектот изнесува Еур 854.900,00.

Партиципација на 2-те агенции изнесува 10% од вкупната вредност на Проектот, односно учеството на Агенцијата изнесува Еур 42,745,00. Овој Проект сèуште не е завршен. Плаќањето на сопственото учество се врши преку Министерството за финансии на Република Македонија.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015**

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжение)

3.14 Јавни набавки

Претпријатието ги извршува набавките чија вредност е поголема од ЕУР 500 во денарска противвредност во согласност со Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр.136/2007 година) и измените и дополнувањата на Законот објавени во "Службен весник на Република Македонија" како и следните прописи и акти донесени врз основа на одредбите на Законот:

Ред. број	Назив на прописот	Објавен/Извор
1.	Методологија за изразување критериуми за доделување на договори за јавни набавки во бодови	Министерство за финансии на Република Македонија
2.	Правилник за форма и содржина на огласите и известувањето при доделување на договори за јавни набавки	"Службен весник на Република Македонија" бр.154/07
3.	Правилник за постапка на отварање на понуди и образец за водење записник за отварање на понуди	"Службен весник на Република Македонија" бр.154/07
4.	Правилник за формата и содржината на образецот од извештајот за спроведување на постапката за јавна набавка	"Службен весник на Република Македонија" бр.154/07
5.	Уредба за видовите и активностите на градење кои се предмет на договори за јавни набавки	"Службен весник на Република Македонија" бр.158/07
6.	Уредба за услугите кои се предмет на договорите за јавни набавки на услуги	"Службен весник на Република Македонија" бр.157/07
7.	Упатство за пополнување на Извештајот за спроведена постапка	Министерство за финансии на Република Македонија
8.	Одлука за утврдување на индикативен список на договорни органи	Влада на Република Македонија
9.	Правилник за содржина на тендерска документација	"Службен весник на Република Македонија" бр.19/08
10.	Правилник за формата и содржината на огласите и известувањата при доделување на договорите за јавните набавки	бр.23-48781/1 од 19.12.2007, а во примена од 01.01.2008
11.	Правилник за формата и содржината на извештајот од спроведената постапка	"Службен весник на Република Македонија" бр.2/08
12.	Правилник за формата и содржината на огласот, известувањето за поништување на постапката и образецот за евиденција на постапките со барањата за прибирање на понуди	бр.23-48778/1 од 19.12.2007 со примена од 01.01.2008 година
13.	Правилник за начин на користење на електронски систем за јавни набавки	Министерство за финансии на Република Македонија
14.	Правилник за формата и содржината на годишниот план за јавни набавки	Министерство за финансии на Република Македонија со примена од 01.01.2008
15.	Правилник за начинот на проценување на вредноста на договорите за јавни набавки	Министерство за финансии на Република Македонија со примена од 01.01.2008
16.	Останати	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

4. ПРИХОДИ ОД НАДОМЕСТ ЗА ЗА ВРШЕЊЕ
НА ДЕЈНОСТА

	Во 000' Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2015	31 декември 2014
Приходи од надомест за за вршење на дејност	47,352	45,200
Други приходи	-	39
	47,352	45,239

Висината на надоместот го утврдува Агенцијата во согласност со член 60 од Законот за радиодифузна дејност.

5. ПРИХОДИ ОД БУЏЕТИ И ФОНДОВИ

	Во 000' Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2015	31 декември 2014
Приходи од буџети и фондови	51,701	49,590
	51,701	49,590

Во согласност со Законот за радиодифузна дејност, Агенцијата добива 6% од наплатата на радиодифузна такса која корисниците ја уплатуваат на сметка на ЈП МРТ.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

6. ФИНАНСИСКИ (РАСХОДИ) / ПРИХОДИ -нето

	Во 000' Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2015	31 декември 2014
Приходи од камати	-	2,104
Приходи од курсни разлики	2	2
Трошоци за камати	(3,185)	-
Негативни курсни разлики	(1)	-
	(3,184)	2,106

7. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Во 000' Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2015	31 декември 2014
Приходи од минати години	-	923
Долгорочен кредит (Белешка 20)	40,191	-
	40,191	923

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

8. МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ И УСЛУГИ

	Во 000' Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2015	31 декември 2014
Потрошени канцелариски и други материјали	699	687
Потрошена енергија	2,293	1,900
Одржување	1,276	844
Други услуги	26	15
Транспортни услуги(пошта и телефонија)	1,483	1,884
Репрезентација	435	672
Наемнини	2,766	5,848
Други материјални расходи	630	297
	9,608	12,147

9. ДРУГИ РАСХОДИ

	Во 000' Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2015	31 декември 2014
Провизии за банкарско работење	89	87
Осигурување	173	129
Членарини за меѓународни и други организации	160	136
Интелектуални услуги	3,696	4,612
Останати расходи	1,264	1,519
	5,382	6,483

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

10. КАПИТАЛНИ И ДРУГИ СРЕДСТВА

	Во 000' Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2015	31 декември 2014
Градежни објекти	122,382	57,189
Набавена опрема и мебел	7,019	1,297
Набавен софтвер	27	-
	129,428	58,486

11. ПЛАТЕНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ И ДРУГИ ТРАНСФЕРИ

	Во 000' Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2015	31 декември 2014
ДДВ и аконтации за ДД	6	715
Други расходи за меѓународна соработка-ИРА	1,151	496
Донирани средства	-	1,643
	1,157	2,854

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

12. ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	Во 000' Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2015	31 декември 2014
Бруто плати на вработените	33,327	36,177
Надоместоци за јубилејни награди и други надоместоци	730	715
Дневници за службени патувања	1,182	678
Надоместоци за членови на Советот	7,565	3,553
	42,804	41,123

13. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	Во 000' Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2015	31 декември 2014
Пари во банки-Денари	45,822	74,309
Пари во благајна -Денари	73	4
Пари вобанки-девизни сметки	-	-
Пари во благајна- девизи	-	54
	45,895	74,367

14. ПОБАРУВАЊА ОД КОМИТЕНТИ

	Во 000' Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2015	31 декември 2014
Побарувања од комитенти за надомести	25,466	25,407
	25,466	25,407

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

15. КРАТКОРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

	Во 000' Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2015	31 декември 2014
Краткорочни депозити во Комерцијална банка АД-Скопје	-	25,053
	-	25,053

16. ДРУГИ ПОБАРУВАЊА И АВР

	Во 000' Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2015	31 декември 2014
Други краткорочни побарувања	2,877	2,682
Побарувања од вработени	33	37
Побарувања за ДДВ	711	248
Побарување за ДД	382	382
АВР	46,398	1,556
	50,401	4,905

Активните временски разграничувања (АВР) во износ од Ден 46,398 илјади (2014: Ден 1,556 илјади) се однесуваат на неисплатени обврски кон добавувачи за набавени материјални и нематеријални средства во износ од Ден 2,512 илјади и Ден 43,886 илјади за главница и камата по долгорочен кредит. Кога се врши плаќање кон добавувачите, побарувањата за АВР се пренесуваат на трошоци за капитални набавки.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

17. НЕМАТЕРИЈАЛНИ И МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Нематеријални средства	Материјални средства	Инвестиции во тек	<u>Во 000' Денари</u>
				ВКУПНО
Набавна вредност				
Состојба,				
1 јануари 2015	3,757	40,565	78,476	122,798
Набавки	28	132,042	-	132,070
Ревалоризација	-	-	-	-
Отпис (отгуѓување)	-	(8,157)	-	(8,157)
Трансфер	-	78,475	(78,475)	-
Состојба,				
31 декември 2015	3,785	242,925	1	246,711
Исправка на вредноста				
Состојба,				
1 јануари 2015	(1,752)	(34,802)	-	(36,554)
Исправка за годината	(222)	(4,056)	-	(4,278)
Ревалоризација	-	-	-	-
Отпис (отгуѓување)	-	8,157	-	8,157
Состојба,				
31 декември 2015	(1,974)	(30,701)	-	(32,675)
Сметководствена вредност на 31 декември 2015	1,810	212,224	1	214,035
Сметководствена вредност на 31 декември 2014	2,005	5,764	78,476	86,245

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

**18. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И
ОСТАНАТИ ОБВРСКИ**

	Во 000' Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2015	31 декември 2014
Обврски кон добавувачи во земјата	4,271	3,535
Обврски за ДДВ	-	314
Други обврски кон вработени, работници и други физички лица	101	98
Останати обврски	-	-
	4,372	3,947

19. ОБВРСКА ЗА ДОЛГОРОЧЕН КРЕДИТ

Банка	Во 000' Денари					Доспеаноост/ рати
	Тековен дел	Тековен дел	Не- тековен дел	Не- тековен дел	Камата	
	2015	2014	2015	2014		
Комерцијална банка АД-Скопје						
Договор бр. 02-100-427/1 од 23.02.2015 година	7,054	-	31,158	-	5,40%р.а.	отплата од 23.02.2015 до 23.02.2021
Камата	5,674	-	-	-	декурзивно	
ВКУПНО	12,728	-	31,158	-		

На 23 февруари 2015 година, Агенцијата склучи Договор за кредит со Комерцијална банка АД-Скопје бр.02-100-427/1, во вкупен износ од Ден 40,000 илјади. Главницата на кредитот се отплаќа во вкупно 72 месечни рати, од кои првите 6 месечни рати се во износ од Ден 200 илјади/рата, а остатокот од 66 месечни рати, се отплатува во износ од Ден 587 илјади/рата.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

**20. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ
РАЗГРАНИЧУВАЊА (ПВР)**

	<u>Во 000' Денари</u>	
	<u>Годината што завршува на</u>	
	<u>31 декември 2015</u>	<u>31 декември 2014</u>
Пасивни временски разграничувања	21,250	21,213
	<u>21,250</u>	<u>21,213</u>

ПВР во износ од Ден 21,250 илјади (2014: Ден 21,213 илјади) се однесуваат на однапред пресметани приходи. Во моментот на наплата, се пренесуваат на товар на приходите.

**21. ДЕЛОВЕН ФОНД И АКУМУЛИРАН ВИШОК
НА ПРИХОДИ**

	<u>Во 000' Денари</u>		
	<u>Деловен фонд</u>	<u>Акумулиран вишок на приходи</u>	<u>ВКУПНО</u>
Состојба, 1 јануари 2015	86,285	104,573	190,858
Ефект од движење во материјални и нематеријални средства и залихи -нето	127,800		127,800
Оперативна нето добивка/(загуба)	-	(52,319)	(52,319)
Состојба, 31 декември 2015	<u>214,085</u>	<u>52,254</u>	<u>266,339</u>
Состојба, 1 јануари 2014	33,472	127,808	161,380
Ефект од движење во материјални и нематеријални средства и залихи -нето	52,813	-	52,813
Оперативна нето добивка/(загуба)	-	(23,235)	(23,235)
Состојба, 31 декември 2014	<u>86,285</u>	<u>104,573</u>	<u>190,858</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015


22. НАСТАНИ ПОСЛЕ ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

Значајни настани после датумот на известување не се евидентирани.

23. ВАЛУТНИ КУРСЕВИ

Официјалните валутни курсеви применети на денот на Извештајот на финансиската состојба на ставките кои се деноминираат во странски валути на 31 декември, 2015 и 2014 година се следни:

	<u>31 декември, 2015</u>	<u>31 декември, 2014</u>
1 EUR	61,5947	61,4814



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги врз основа на член 18 став 1 алинеја 12, член 20 став 1 алинеји 4 и 10, а во врска со член 8 став 4 алинеја 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), член 15 став 1 алинеја 11 и член 39 став 1 алинеји 4 и 10 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година, во однос на резултатите од извршената ревизија од страна на Трговец-поединец за ревизија, проценка и судско вештачење „ТП РЕВИЗИЈА ЧУЛЕВА“, Соња Митко Чулева – Скопје, а во согласност со Заклучокот на Советот на Агенцијата бр.02-1629/4 од 29.03.2016 година, на својата 14-та седница одржана на 29.03.2016 година, го утврди следниот:

Став
на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во однос
на резултатот од извршената ревизија од независниот ревизор за
2015 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во целост се согласува со мислењето дадено во Ревизорскиот извештај за ревизија на годишните финансиски извештаи за годишната сметка на Агенцијата за 2015 година, заверен во архивата на Агенцијата под број 03-1449/2 од 18.03.2016 година.

Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Претседател на Советот,



Лазо ПЕТРУШЕВСКИ

Бр. 03-1792/1
Скопје 29.03. 2016г.



Агенција за аудио и
аудиовизуелни
медиумски услуги

ул. Македонија
бр.38
1000 Скопје
Република
Македонија

Тел. + 389 2 3103
400

www.avmu.org.mk
www.avmu.mk
contact@avmu.mk

